



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 30 септември 1998
Скопје
Број 48
Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1253.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободи од натамошно извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Сашо Боро Ристески од Охрид.

II

Делумно се ослободи од извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Илија Душко Бачев од Струмица, во траење од 3 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-777
29 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

1254.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КРАЛСТВОТО ЛЕСОТО

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Кралството Лесото на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 23-2352/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1255.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи на управата во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ

Член 1

Правото на користење на деловните простории на ул. „Белградска“, бр. 4 – Битола, со површина од 104,38 м², сопственост на РМ, се пренесува на Јавната установа – Центар за стручно образование, оспособување и развој во Битола.

Член 2

Правото на користење на просториите опишани во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок.

Член 3

За условите и начинот на користење на деловните простории, Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија ќе склучи договор со Центарот за стручно образование, оспособување и развој – Битола.

Член 4

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2367/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1256.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи на управата во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ

Член 1

Правото на користење на деловни простории со површина од 191,40 м², лоцирани на ул. „Ленинова“ 66 – Струмица, кои по основ на откуп на Претпријатието – А.Д. за неметали „Огражден“ се отстапени на Агенци-

јата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, се пренесува на Основниот суд – Струмица.

Член 2

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи, за начинот на условите на користење на деловните простории да склучи договор со Основниот суд – Струмица.

Член 3

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2241/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1257.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 17-6 од Законот за промет со земјиште и згради („Службен весник на СРМ“ бр. 36/78, 41/75, 10/79, 7/86, 38/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 4/93), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТУГУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се отуѓува недвижен имот, сопственост на Република Македонија, а кој го користи Министерството за одбрана и тоа:

1. Деловен простор во станбена зграда на бул. „Климент Охридски“ број 15 – Скопје, со површина од 175,00 м²;
2. Деловни простории во станбена зграда на кеј „13 Ноември“ број 5 – Скопје, со површина од 174,42 м²;
3. Деловен простор во станбена зграда на ул. „Партизански одреди“ број 27 – Скопје, со површина од 3,90 м²;
4. Деловен простор во станбена зграда на ул. „Народен фронт“ број 21 – Скопје, со површина од 124,00 м²;
- и
5. Деловен простор во станбена зграда на ул. „Јане Лукровски“ број 2 – Скопје, со површина од 97,85 м².

Член 2

Недвижностите од член 1 на оваа одлука се отуѓуваат согласно законските прописи.

Почетната цена претставува вредноста утврдена со проценка извршена од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Одлуката за отуѓување на недвижностите да ја реализираат Министерството за одбрана и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 4

За отуѓување на недвижниот имот министерот за одбрана да склучи договор со правните и физичките лица.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2407/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1258.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО АД РЖ „СКОПЈЕ ФАМОРД“ – СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 13,29% од вкупната вредност на капиталот во АД РЖ „Скопје Фаморд“ – Скопје, што претставува износ од 573.680 ДЕМ, денарска противвредност.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши преку Берзата за долгорочни хартии од вредност АД – Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2326/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1259.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ „СОС – ДЕТСКО СЕЛО“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот „СОС-детско село“, што ќе се гради во општината Гази Баба, КО „Индиново“, на КП бр. 575/9, КП бр. 523/2 и КП бр. 561/3, со вкупна површина од 11.330 м², катастарска култура, неплодно земјиште сопственост на Р. Македонија, а инвеститор е SOS Kinderdorf International од Инзбрук – Австрија и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:100, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам. градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2351/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1260.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ – СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното училиште за средно образование „Брака Миладиновици“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 27.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-942/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1261.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 25/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „САНДЕ ШТЕРЈОСКИ“ – КИЧЕВО**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Санде Штерјоски“ – Кичево што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 17.07.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1118/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1262.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО МЕДИЦИНСКО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ – ШТИП**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно медицинско училиште „Јане Сандански“ – Штип, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 29.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-682/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1263.

Врз основа на член 20 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1998 година („Службен весник на РМ“ бр. 67/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ НА ГРАЃАНИ ВО 1998 ГОДИНА****Член 1**

Во Одлуката за учество на Републиката во финансирањето на општествените организации, друштва, здруженија и сојузи на граѓани („Службен весник на РМ“ бр. 17/98) во член 1 по точката 20 се додава точката:

„1. Здружение на технолошки вишок на 25-те загубари-Пробиштип 100.000.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2408/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1264.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки: --со зафатнина на цилиндрите над 1500 см³:

8703 23

8703 23 10 12

-----Други

а) теренско возило „Лада Нива“

19 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2382/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1265.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.09.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:	
8471 49		--Друго испорачани како системи:	
8471 49 90 00		---Друго	
		а) Дигипад	1 парче
		б) Адаптер	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2381/1
21 септември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1266.

Врз основа на член 74 став 1 точка 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/95 и 55/97), министерот за внатрешни работи донесува

ПРАВИЛНИК**ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се уредуваат предметот и методологијата на извршувањето на работите од делокругот на надлежностите на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: Дирекцијата), како и начинот на создавање и водење на документација и евиденција во вршењето на работите.

Член 2

Дирекцијата во својата работа обезбедува податоци и документирана разузнавачка, терористичка или друга организирана нелегална дејност, насочена кон загрозување или насилно уривање на уставното уредување на Република Македонија.

II. ОПЕРАТИВНИ СРЕДСТВА И МЕТОДИ ВО МЕТОДОЛОГИЈАТА НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЈАТА**Член 3**

Извршувањето на работите од својата надлежност, според методологијата на оперативната работа, Дирекцијата го обезбедува со безбедносно-оперативни и оперативнотехнички средства и методи.

Член 4

Дирекцијата во остварувањето на задачите од својот делокруг, во постапка и услови пропишани со закон, применува офанзивно/дефанзивни оперативнотехнички средства и методи.

Член 5

За примена на оперативнотехничките средства и методи, одлучува министерот за внатрешни работи (во натамошниот текст: министерот).

Член 6

Дирекцијата воспоставува соработка со државјани на Република Македонија и странци во Република Македонија, за прибирање податоци и документирање на разузнавачки, терористички и други активности од надлежност на Дирекцијата. Соработката се воспоставува на материјална или друга основа.

Член 7

За соработката со државјани на Република Македонија одлучува директорот на Дирекцијата, по претходно писмено образложен предлог од раководителот на соодветната организациона единица во Дирекцијата.

За ангажирање на странец во соработката со Дирекцијата, одлучува министерот, по претходно писмено образложен предлог од директорот на Дирекцијата.

Член 8

Дирекцијата ги надоместува материјалните трошоци, личната и имотната штета на ангажираното лице предизвикана во текот на соработката, а за особено значајните документираните безбедносни индикатори обезбедени во текот на соработката, ангажираното лице може да биде и наградено.

Член 9

Кога постои оперативен интерес на Дирекцијата во извршување на работите од својата надлежност, организирано се пласираат (дез) информации во средините на странските разузнавачки служби или другите безбедносни органи и институции.

Во зависност од карактерот на податоците, Дирекцијата врши потребно усогласување со соодветните безбедносни органи и други организации, а директорот на Дирекцијата, по претходно писмено образложен предлог од раководителот на соодветната организациона единица, одлучува за пласирање на (дез) информациите.

Член 10

Резултатите од оперативното истражување и анализирање се користат за одредување на насоките на работата на Дирекцијата, организирање и унапредување на оперативната и инструктивната функција, усогласување на оперативните мерки во однос на ефикасноста на работата, утврдување на единствена програмска ориентација, безбедносни проценки, програми, планови за работа и за други потреби на Дирекцијата.

Резултатите од оперативното истражување и анализирање се прикажуваат низ едидици, осврти и други аналитички материјали, а се користат и за оперативните потреби, за информирање на надлежните државни органи и за изработка на стратешки безбедносни анализи од други органи, определени со посебен пропис.

III. ОПЕРАТИВНИ МОДЕЛИ ВО МЕТОДОЛОГИЈАТА НА РАБОТА НА ДИРЕКЦИЈАТА

Член 11

Во остварувањето на задачите од делокругот на својата надлежност, Дирекцијата применува комбинирани оперативни средства и методи.

Член 12

Дирекцијата заведува и води оперативна обработка на податоци доколку постојат основи за сомневање за вршење разузнавачка, терористичка и друга дејност од надлежност на Дирекцијата.

Член 13

Дирекцијата организира и води оперативна акција заради извршување на конкретни безбедносни задачи во земјата, кои бараат организирано и синхронизирано ангажирање на поголем број извршители, поширока примена на средства и методи и заедничко дејствување со другите безбедносни структури во Министерството за внатрешни работи.

За организирање и водење на оперативна акција одлучува министерот, на писмено образложен предлог од директорот на Дирекцијата.

Член 14

Дирекцијата организира и води оперативна комбинација за откривање и документирање на дејствување на странски разузнавачки, безбедносни и други институции кои делуваат преку свои позиции на територијата на Република Македонија.

За организирање и водење на оперативна комбинација одлучува министерот, на писмено образложен предлог на директорот на Дирекцијата.

Член 15

Дирекцијата организира и воспоставува двојна комбинација заради остварување поцелосен увид во одредена разузнавачка, терористичка и друга дејност од законска надлежност на Дирекцијата и создавање на услови за ефикасно спротивставување на таквата дејност.

За организирање и воспоставување на двојната комбинација одлучува министерот, на писмено образложен предлог на директорот на Дирекцијата.

Член 16

Дирекцијата организира и води оперативна истражување во земјата, за согледување и оценување на сложените проблеми и појави од значење за безбедносните и други интереси на Република Македонија, како и заради потврда или отфрлање на претпоставките за карактерот и целите на одредени разузнавачки, терористички и други дејности од надлежност на Дирекцијата.

Во оперативното истражување се обединуваат оперативните и аналитичките функции на Дирекцијата.

За оперативното истражување се користат анализи и проценки и на научни и други стручни институции, како и податоци од други извори од интерес за предметот на истражувањето.

За организирање и водење на оперативното истражување одлучува министерот, на писмено образложен предлог на директорот на Дирекцијата.

IV. ОПЕРАТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ДИРЕКЦИЈАТА

Член 17

За преземените активности од делокругот на своите законски овластувања, Дирекцијата води и обработува документација за разузнавачка, терористичка и друга

дејност од значење за безбедносните и другите интереси на Република Македонија.

Документацијата се распределува во соодветни досиеја и документациони фондови.

Член 18

Документацијата на Дирекцијата ја сочинуваат документи од примарен и повисок степен на обработка (изведени документи).

Член 19

Дирекцијата формира и води досиеја кои ја обединуваат документацијата за одредена разузнавачка, терористичка и друга активност од надлежност на Дирекцијата или документација од значење на безбедноста и другите интереси на Република Македонија, како и документација за резултатите од тековното оперативно работење.

Член 20

За остварување на задачите и функциите по основ на внатрешната поделба на работата, Дирекцијата формира и води основни и помошни досиеја.

Член 21

Документите и досиејата се ништат по завршувањето на оперативната обработка на податоците, ако таа не ги потврдила индикаторите кои биле искористени во прилог на оправданоста за нејзиното заведување.

За ништење на документи или досиејата, на предлог на директорот на Дирекцијата одлучува министерот.

Документите и досиејата се ништат комисијски. Комисијата, на предлог на директорот на Дирекцијата, ја формира министерот. За својата работа, комисијата изготвува записник и ги информира директорот на Дирекцијата и министерот.

Член 22

Дирекцијата формира и води и одредени посебни фондови на пасивна документација, аналитички материјали, издвоени фондови и фондови на историска (архивска) документација.

За формирање на овие фондови и за нивно користење одлучува министерот.

Член 23

Целокупната документација на Дирекцијата се обработува во компјутерскиот систем и се микрофилмува или на друг начин соодветно технички се обработува и во тој облик се користи во тековното работење. Документацијата која е микрофилмувана, по правило се ништи со исклучок на документи кои имаат оперативна значење или се од значење за безбедноста, историјата и за научни и стручни истражувања. Бројот на микрофилмуваниот материјал се одредува со одлука на директорот на Дирекцијата.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за работа на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ – Посебен службен весник“ бр. 10 од 31.10.1995 година.

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-4922

15 септември 1998 година
Скопје

Министер

за внатрешни работи,
д-рТомислав Чокревски,с.р.

1267.

Врз основа на член 24 од Законот за шуми („Сл. весник на РМ“ бр. 47/97), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ, ПОСЕБНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ШУМИ И ГОДИШНИТЕ ИЗВЕДБЕНИ ПЛАНОВИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на посебните планови за стопанисување со шумите за стопанска намена, посебните планови за одгледување и заштитата на шумите со посебна намена (во натамошниот текст: планови) и годишните изведбени планови за спроведување на посебните планови.

Со посебните изведбени планови од став 1 од овој член се опфаќаат шумите во државната и приватната сопственост.

Посебен план се изработува за една шумскостопанска единица.

Член 2

Со посебните планови се утврдува: името на шумскостопанската единица, местоположбата, границите, површината на шумите и на необраснатото земјиште во границите на шумскостопанската единица, сопственоста, едафоеколошките услови, месторастењето, шумските заедници, состојбата на шумата, вредноста на шумите, стопанисување со шумите во минатото, целите на идното стопанисување, мерките и задачите за користење, одгледување и заштита и економско финансиските резултати.

ІІ. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ ЗА СТОПАНСКА НАМЕНА

Член 3

Посебните планови за стопанисувањето со шумите за стопанска намена содржат: текстуален дел, образци и карти.

Текстуалниот дел и образците се обединети во вид на книга со формат А₄, со димензии 21,0 x 29,7 см, кон која се приложуваат потребните карти.

Член 4

Посебниот план се изработува врз основа на податоци прибрани во годината што и претходи на периодот за која се однесува.

Исклучок од став 1 од овој член може да биде, ако податоците добиени со премер на шумата се прибрани две години пред истекот на годината на периодот за кој се донесува посебниот план.

1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.1. Име на шумскостопанската единица

Член 5

Со посебниот план се утврдува името на шумскостопанската единица, врз основа на карактеристичните топоними на подрачјето.

1.2. Местоположба

Член 6

Местоположбата на шумскостопанската единица се опишува со координатно претставување и со лоцираност во однос на најблиско карактеристично населено место.

1.3. Граници

Член 7

Границата на шумскостопанската единица се утврдува по природни или вештачки маркантни објекти (гребени, срт, река, пат, коти, тригометри и сл.) така да таа претставува по правило сливно подрачје, односно гравитациона целина и ги опфаќа шумите, шумското земјиште и другите површини без оглед на сопственоста, формирајќи природна стопанска целина.

Граничната линија на шумскостопанската единица видно се обележува со трајни гранични знаци според важечките стандарди и тоа, со три паралелни, хоризонтални црти и по една точка од левата и десната страна над кои се испишува бројот на одделот.

1.4. Површина

Член 8

Површината на шумскостопанската единица претставува збир на сите катастарски парцели (без оглед на нивната намена) кои влегуваат во нивниот состав.

Површините се изразуваат во хектари, со две децимални места и се сравнуваат со површините од катастарот.

Површината на шумскостопанската единица не може да биде поголема од 5.000 ха до колку во истата високостеблените шуми учествуваат со над 60%, односно 10.000 ха ако нискостеблените шуми учествуваат со површина над 40%.

Член 9

Во планот за стопанисување со шумите површината се прикажува како шумска и нешумска.

Шумската површина претставува површина на кои се одгледува или се планира да се одгледува шума (шума и шумско земјиште), како и други површини кои се непосредно врзани за стопанисувањето со шумите (шумски патишта, расадници, просеки, водотеци и сл.).

Нешумската површина ја претставуваат сите површини кои не се од значење за стопанисувањето со шумите и служат за друга намена (земјоделски обработливи површини, пасишта, овоштарници, поголеми водни акумулации, јавни патишта, населени места и сл.)

Член 10

Шумската површина ја сочинуваат: шуми, шумско земјиште, останато земјиште и сл.

Шумите ги сочинуваат шумите во државна и приватна сопственост.

Член 11

Шумскостопанската единица се дели на оддели.

Оддел претставува дел од шумскостопанската единица, просторно издвоен со природни или вештачки граници.

Големината на одделите кај високостеблените насади изнесува до 60 ха, а кај нискостеблените до 100 ха. Во зависност од структурата на шумата, одделот се дели на пододдели.

Пододделот е најмала површинска единица во шумскостопанската единица и претставува дел на шума која по своите карактеристики битно се разликува од останатиот дел во одделот.

Границите на одделот се обележуваат со видни знаци според важечките стандарди и тоа, со две паралелни, хоризонтални црти и по една точка од левата и десната страна над кои се испишува бројот на одделот. Приватните шуми се бележат со една хоризонтална црта и по една точка од левата и десната страна.

Обележувањето се врши на живи стебла, стабилни, крупни камења-самици и хумки со водоотпорна боја и тоа:

- за шуми во државна сопственост со црвена боја,
- за шуми во приватна сопственост со сина боја.

Редоследот на нумерирањето на одделите се врши од лево на десно во сливното подрачје, односно во целата шумскостопанска единица.

Член 12

Како посебен пододдел во одделот се евидентираат приватните парцели со катастарска култура, шума и се означуваат според катастарската евиденција.

Член 13

Површината на одделите и пододделите се утврдува со планиметрирање од топографски карти или со примена на други посовремени методи.

1.5. Поседовна состојба

Член 14

Поседовната состојба на шумите и шумското земјиште според видот на сопственоста се искажува на шуми во државна сопственост и шуми во приватна сопственост.

За двата вида на сопственост посебно се искажува структурата на поседот на шуми и шумско земјиште.

Површините под шуми и шумско земјиште во приватна сопственост се искажуваат за секој сопственик по одделно, а се земаат од катастарската евиденција.

1.6. Природни услови

Член 15

Во природните услови се опишуваат основните карактеристики на:

- орографските услови (релјеф, надморска височина, наклон на теренот, изложеност и сл.),
- хидрографските услови (реки, водотеци и извори) и нивното значење,
- геолошките услови (матични карпи, нивната старост, составот и др.),
- педолошките услови (морфологија и опис на почвениот тип, физички и хемиски состав на почвите, процесот на хумификација, мртвата и живата покривка и др.) и нивното значење за шумата,
- климатските услови (опит заклучок за климата искажан преку преглед на температура на воздухот, врнежи, правец и јачина на ветровите, индекс на сушата и др.) и нивното значење за шумата,
- вид и степен на ерозија.

Врз основа на конкретните едафосколошки услови се донесува опит заклучок со кој покрај другото се оценува какво е влијанието на истите врз развојот на постојната вегетација, а посебно какви можности даваат едафосколошките услови за идниот развој на шумската вегетација, особено кога е во прашање внесувањето на нови видови дрвја, односно замена на некој од постојните видови.

1.7. Состојба на шумите

Член 16

Состојбата на шумите опфаќа опис на месторастењето и опис на насадите, утврдување на дрвната маса, прирастот и вредноста на насадите, како и опис на основните средства кои трајно се сврзани за шумите.

1.7.1. Опис на месторастењето

Член 17

Описот на месторастењето во својот состав содржи: податоци за надморската височина (најниската и највисоката точка на шумскостопанската единица), релјеф,

изложеност, наклон на теренот, изложеност на земјиштето на ерозија, геолошка подлога, педолошки услови и нивните својства, процесот на хумификација, растителната вегетација и други карактеристики.

Ако насадите во одделите се издвоени врз типолошка основа, описот на месторастењето ги содржи само податоците формирани на таа основа.

1.7.2. Опис на шумските заедници

Член 18

Шумските заедници (фитоценозите) се опишуваат по фитоценолошка припадност, прикажани по асоцијации и субасоцијации, по катови на дрвја, грмушки и приземна вегетација.

1.7.3. Опис на насадите

Член 19

Описот на насадите содржи податоци за: формата на одгледување, формата на стопанисување (по површина, дрвна маса и прираст), составот, по намената, склопот, обрастот, висината, бонитетот, возраста, загрозеноста на шумите од штетни влијанија, здравствената состојба, квалитетот на дрвјата, очуваноста, како и податоци за состојбата и видот на обновата.

Според формата на одгледување насадите се делат на високостеблени (од генеративно потекло) и нискостеблени (од вегетативно потекло).

Според формата на стопанисување насадите се делат на едновозрасни и разновозрасни.

Според составот насадите може да бидат чисти (ако главниот дрвен вид е застапен со над 90% од вкупниот број на дрвја во насадот), и мешани насади (ако главниот дрвен вид е застапен до 90%).

Според очуваноста насадите се делат во очувани и деградирани шуми.

1.7.4. Утврдување на дрвната маса

Член 20

Дрвната маса на насадите ја сочинува масата на сите стебла со дијаметар на градна висина поголем од одредената таксациона граница која изнесува 10 см за високостеблените насади и 5 см за нискостеблените.

Член 21

Дрвната маса се утврдува по оддели односно пододдели и тоа со потполно мерење на дијаметрите по методот на пробни површини, прирасно приходни таблици, или со окуларна оценка, а во зависност од стопанското значење, форма, состав и состојба на насадот.

Во едновозрасните високостеблени насади, утврдувањето на дрвната маса на насадите од последната класа по возраст, за кои е предвидена сеча, се врши со потполно мерење или по методот на пробни површини. Во насадите на претпоследната класа по возраст, што не се предвидени за сеча и помладите насади, дрвната маса се утврдува по прирасно-приходни таблици.

Во преборните и групично разновозрасните насади дрвната маса се утврдува по методот на пробни површини.

Во нискостеблените насади дрвната маса се утврдува со соодветни прирасноприходни таблици.

Кај деградираните насади (шикарите, шибјациите и сл.) дрвната маса се оценува.

Дрвната маса може да се утврдува и со други методи до колку се попрецизни.

Член 22

Кога дрвната маса на насадот се утврдува по пат на пробни површини, големината на истите во однос на вкупната површина на насадот изнесува:

- од 5-10% кај пребирни шуми или разни нееднолични форми на високостеблени шуми со оплодна сеча и долг обновителен период,
- од 3-5% кај едновозрасните и кај нискостеблените насади со возраст над 40 години,
- во останатите насади дрвната маса може да се утврдува и со прирасноприходни таблици.

Пробните површини треба да одговараат на разновидноста на насадот.

Член 23

Дрвната маса се утврдува одделно за секој вид на дрво и се искажува во цели кубни метри.

Дрвната маса на видови дрвја, која во вкупната дрвна маса на насадот е застапена со помалку од 10%, може да се утврди заедно со дрвната маса со сродните видови дрвја.

Дрвната маса се искажува во степени по дебелина или во класи по дебелина.

Кога дрвната маса се искажува во степени по дебелина, градните дијаметри се групирани во степени од по 5 см, а средините на степените се 2,5 см; 7,5 см; 12,5 см; 17,5 см итн.

Кога дрвната маса се искажува во класи по дебелина, градните дијаметри се групираат во следните класи:

- I. класа по дебелина – до 10 см (само за нискостеблените насади);
- II. класа по дебелина – од 11 до 20 см;
- III. класа по дебелина – од 21 до 30 см;
- IV. класа по дебелина – од 31 до 40 см;
- V. класа по дебелина – од 41 до 50 см;
- VI. класа по дебелина – од 51 до 60 см;
- VII. класа по дебелина – од 61 до 70 см;
- VIII. класа по дебелина над 71 см.

Кога дрвната маса се искажува во класи по возраст, класите по возраст се групираат:

	за високостеблени шуми	за нискостеблени шуми
I. класа по возраст	до 20 години	до 10 години
II. класа по возраст	од 21-40 г.	од 11-20 г.
III. класа по возраст	од 41-60 г.	од 21-30 г.
IV. класа по возраст	од 61-80 г.	од 31-40 г.
V. класа по возраст	од 81-100 г.	од 41-50 г.
VI. класа по возраст	од 101-120 г.	од 51-60 г.
VII. класа по возраст	од 121-140 г.	од 61-70 г. итн

Дрвната маса на насадите се одредува по правило со помош на локални или општи масовни таблици.

1.7.5. Утврдување на прирастот

Член 24

Тековниот прираст на дрвната маса се утврдува по оддели и пододдели и по видови дрвја и тоа:

- во насади каде дрвната маса е утврдена со потполно мерење - со помош на контролен метод;
- во шуми каде дрвната маса е утврдена по метод на пробни површини - со еден од методите со дупчење на стебла (методот на прирастот по дебелина, метод по време на преминување и задржување и метод на процентот на прирастот по дрвна маса);
- во шуми каде дрвната маса е утврдена со оценување, прирастот се утврдува со оценување;

1.7.5. Утврдување вредност на дрвните маси во насадите

Член 25

Вредноста на насадите се утврдува според вредноста на дрвото на корен и во зависност од нивната зрелост за сеча.

На утврдената вредност на преборните шуми се додава вредноста на извршените одгледувачки работи.

Вредноста на дрво на корен се утврдува така да од пазарната цена на шумските сортименти кои може да се произведат од тоа дрво се одземат трошоците на користењето на шумите (трошоци за сеча и изработка на шумски сортименти, трошоците на транспорт до местото на испорака и соодветен дел на заедничките трошоци на организацијата).

Вредноста на младите шуми се утврдува според трошоците на нивното основање зголемен со факторот на пораст на вредноста така да во време на приближна зрелост за сеча се постигне вредност на дрво на корен.

Трошоците на основање на младите шуми се утврдува според висината на трошоците за пошумување по вештачки пат.

Трошоците на основање на млади шуми настанати по пат на природно подмладување се земаат во висина на трошоците за вештачко пошумување со семе.

При утврдувањето вредноста на насадите од овој член, во став 2, 3, 4, 5 и 6, потребно е да се додаде и вредноста на изградените шумски сообраќајници, за да се добие реалната цена за вредноста на насадите.

Утврдувањето на вредноста на шумите се врши по правило, посебно за секој насад или за повеќе насади кои имаат приближно исти трошоци на искористување односно приближно исти трошоци на основање.

Вредноста на насадите се изразува во денари, а се споредува со конвертибилно стабилна странска валута (USA dolar \$).

1.7.7. Опис на инфраструктурни објекти

Член 26

Шумските сообраќајници и другите објекти трајно врзани за шумата во време на изработка на планот за стопанисување со шумите се делат според статистичка номенклатура и показатели (стандарди).

Врз основа на пописот на шумските и јавните сообраќајници се утврдува вредност на шумите и густината на патната мрежа на шумскостопанската единица за која се изработува планот за стопанисување со шумите.

1.8. Анализа за стопанисувањето со шумите во минатото

Член 27

Анализа за стопанисување со шумите во минатото се изработува врз основа на податоците за досегашното стопанисување со шумите и податоци за сегашната состојба на шумите.

Во анализата од став 1 од овој член се оценуваат сите планирани и извршени работи со посебен осврт за последните 10 години, особено:

- движење на шумскиот фонд по површина, обем и структура на дрвната маса (во класи по дебелина, односно, во класи по возраст), одделно по видови дрвја и начин на стопанисување;
- движење на прирастот на насадите;
- квалитетен развој на насадите и нивната здравствена состојба;
- биланс на извршените работи во насадите за обнова, одгледување, мелиорација, заштита и користење (дрво и други шумски производи – семе, лековити растенија, смола, мов и друго);
- биланс на изградбата и одржувањето на шумските сообраќајници и утврдување отвореноста на шумата и густината на мрежата на шумските сообраќајници;
- биланс на изградба и одржување на останатите објекти врзани за шумата (управни, станбени, стопански и други згради);
- влијание на извршените работи и спроведените мерки во стопанисувањето со шумите на земјиштето и развојот на насадите;

– општа и посебна проблематика во стопанисувањето со насадите;

– оценка на резултатите од извршените работи во стопанисувањето со насадите, особено на правилноста на порано одредените цели на стопанисување, вид и обем на работите, мерки и методи за постигнување на тие цели (начин на стопанисување, опходња, опходници, стопански класи, избор на видови дрвја и друго).

Оценката на податоците од претходниот став мора да биде документирана и со бројчани показатели.

1.9. Цели на идното стопанисување со шумата и планирање

Член 28

Врз основа на утврдената состојба на шумите, анализата за стопанисувањето со шумата во минатото и намената на која шумата треба да и служи се определуваат следните цели на стопанисување:

– биолошки, кои треба да обезбедат траен прираст на насадите, постигнување во најкусо можно време нормална структура во класи по возраст и класи по дебелина, вредност и видови дрвја со користење на дадени еколошки услови за остварување на најголемо производство на дрвна маса, да одредат вид и број на дивеч, заради воспоставување на биолошка рамнотежа меѓу дивечот, видот, обемот на работите, мерките и методите за постигнување одредени цели на стопанисување со насадите;

– технички, со кои треба да се обезбеди остварување на биолошките цели за стопанисување со шумите (шумски сообраќајници и останати градежни објекти, опрема, кадри и нивна специјализација и слично);

– производни, кои треба да ги утврдат можностите за производство на шумски производи (кои и колку) за подмирување потребите на индустријата за примарна преработка на дрво и другите потрошувачи;

– општокорисни, со кои треба да се обезбеди трајно одржување и подобрување на заштитните и останатите функции на шумата (заштита на земјиштето од ерозија, режим на водите, клима, заштита на природата, туризам и др.).

Целите се утврдуваат според начелата на биолошки и технички приоритет, а во согласност со економските можности.

Член 29

Кога со насадите мора да се стопанисува на различни начини, тогаш, според формата на одгледување, начинот на сечата, големина на опходњата и опходницата, видот на дрвјата, намената, целта на стопанисување и слично, тие се формираат во стопански класи, по единствена класификација и тоа:

1. Стопанска класа „А“ – Чисти високостеблени букови насади

2. Стопанска класа „Б“ – Мешани високостеблени насади од бука и други видови дрвја

3. Стопанска класа „В“ – Чисти високостеблени дабови насади

4. Стопанска класа „Г“ – Мешани високостеблени насади од даб и други видови дрвја

5. Стопанска класа „Д“ – Чисти високостеблени насади од четинари

6. Стопанска класа „Е“ – Мешани високостеблени насади од четинари и лисјари

7. Стопанска класа „И“ – Чисти високостеблени насади од други лисјари

8. Стопанска класа „Ј“ – Вештачко подигнати насади

9. Стопанска класа „К“ – Култури

10. Стопанска класа „Н“ – Нискостеблени букови насади

11. Стопанска класа „М“ – Нискостеблени горувени насади

12. Стопанска класа „Л“ – Останати нискостеблени дабови насади и други лисјари

13. Стопанска класа „Ш“ – Шикари

14. Стопанска класа „П“ – Шибјаци

15. Стопанска класа „П“ – Плантажи

16. Стопанска класа „О“ – Необраснати површини

Стопанските класи може да имаат и поткласи.

1.10. Планирање

Член 30

Планирањето се состои од: план за користење на шумите, план за одгледување, план за заштита и план за изградба и одржување на шумските сообраќајници и други инфраструктурни објекти.

1.10.1. План за користење на шумите

Член 31

Планот за користење на шумите содржи: план за главни сечи, план за проредни сечи и план за користење на други шумски производи.

Член 32

Со планот за главни сечи на шумата се утврдува главниот принос на шумата по оддели, пододдели и стопански класи.

Главниот принос претставува утврден обем на сеча (сечив етат) и се определува за период на важноста на планот за стопанисување со шумите (10 години) и тоа според еден од следните методи:

Како главен принос се смета и дрвната маса добиена со реконструкција и конверзија на ниските шуми и шикари.

1. Во нискостеблените шуми – по метод на геометриска поделба на површината на годишни сечишта.

2. Во високостеблените едновозрасни шуми со период на обновување од 20 години и во шумите на меки лисјари:

– метод на класи по возраст;

– метод на умерено стопанисување по насади;

– метод на „Хуфнагел“.

3. Во високостеблените едновозрасни шуми со период на обновување преку 20 години:

– комбинираниот метод;

– методот на „Хуфнагел“;

– постапно групимичниот метод.

4. Во пребирните шуми:

– контролниот метод и неговите варијанти;

– методот на зафаќање со сеча по одделни класи по дебелина;

– методот на „Хуфнагел“;

– постапно групимичен метод.

5. Покрај методите горе наведени од 1-4, можат да се применуваат и други научни методи.

Член 33

Планот за користење на шумите се состои од план за сеча на шумите (главен принос, кој се добива со изведување на главните сечи и претходен принос кој се добива од претходни сечи-прореди, а со цел да се зголеми прирастот во насадот) и план за користење на други шумски производи.

Член 34

Сечивиот етат во шумскостопанската единица се определува за период за кој што се изработува планот за стопанисување со шумите.

Сечивиот етат се искажува по видови дрвја и сортименти. Сортиментите се одредуваат по еден од светските стандарди.

Член 35

Покрај редовниот сечив етат од член 34, може да има и вонреден.

Вонредниот сечив етат може да биде планиран и непланиран.

Планиран вонреден етат е оној етат што произлегува од планирани активности, со кои се менува структурата на површините (изградба на патишта, против пожарни пресеки, граничен појас, изградба на други објекти и сл.).

Непланиран вонреден етат е етатот што произлегува од непланирани активности (воведување шумски ред и сеча заради општетување на стебла од елементарни и други непогоди на помали површини).

Во описниот дел за планот за сеча на шумите се утврдува времето за сеча на шумите, начинот на одбирање на стеблата за сеча, вкупните и просечните годишни трошоци за производство, а дава упатство за реализација на сечивиот етат и за спроведување на проредите (вид, обем и интензитет на сеча), начин на спроведување на проредите, опходница (број на години кои поминуваат од една до друга сеча во пребирните насади и групично разновозрасните насади), опходња (плански одредено траење на производството, т.е. просечен број на години кои поминуваат од поставанот до сеча на насадот) кај разновозрасните насади, редослед на сечите во насадите загроени од пожари, мерки за чување на земјиштето и обнова при сечите, изработка и транспорт на шумските сортименти, предлог за рационализација на работите и друго.

Член 36

Опходњата за разновозрасните високостеблени шуми изнесува:

– за дабови	120 години,
– за бука	120 години,
– за костен	60 години,
– за останати тврди лисјари	100 години,
– за домашна топола и врба	30 години,
– за евла и липа	60 години,
– за ела и смрча	120 години,
– за бел, црн и други борови	100 години,
– за плантажи и интензивни култури од меки лисјари,	25 години

Опходњата за нискостеблените шуми изнесува:

– за дабови	50 години,
– за букови и габер	50 години,
– за багрем	30 години,
– за меки лисјари	20 години,

Дијаметарот на сечната зрелост во пребирните шуми изнесува:

– за бука	над 50 см,
– за ела и смрча	над 70 см,

Од опходњата на дијаметарот на сечната зрелост од став 1, 2 и 3 од овој член не се одредува за шуми со посебна намена.

Член 37

Со планот за користење на другите шумски производи (шумски плодови, лековити растенија или нивни делови, печурки, лишаи, мов, семе, смола, камен и др.), се определува местото обемот и начинот за користење на тие производи.

Планот од став 1 од овој член се изработува само за оние производи чие користење има поголемо економско значење.

Во описниот дел на планот за користење на другите шумски производи се дава образложение за планираниот обем за користење на другите шумски производи со вкупни годишни приходи и трошоци.

1.10.2. План за одгледување

Член 38

Со планот за одгледување на шумите се определува местото, видот и обемот на работите за одгледување на шумите и тоа:

1. Одржување на шумите (нега на обновата, чистење на честари, чистење на гранки, ретчење, огради, одводни канали, заштита од добиток и дивеч, заштита од штетни инсекти и габни заболувања, заштита од временски непогоди и пожари, чување и сл.).

2. Обнова на шумите (припрема за земјиште, сечење, посејување, пополнување со садници на слабо обновени површини, пошумување на редовни сечишта и голини, пополнување и сл.).

3. Реконструкција на шуми, односно повторно воспоставување и обновување на високостеблена стопанска форма од постојните видови дрвја од кои е составена деградираната шума или шикара.

4. Конверзија (преведување на еден насад од понизок во повисок одгледувачки тип, најчесто со промена на дрвниот вид) и интродукција (внесување на нови попродуктивни видови дрвја, лисјари и четинари во постојните деградирани шуми и шикари).

5. Подигање на нови шуми и насади (подигање плантажи и интензивни шумски насади, заштитни појаси и дрвореди пошумување на голини и сл.).

6. Производство на шумско семе и саден материјал (количина вид на семе и од кои насади, провинуиснција, вид и количина на саден материјал со начин на произведување и сл.).

Мерките од точка 1-6, по обем се задолжителни, а интензитетот на сечите во проредите не може да биде поголем од 30% од вкупната дрвна маса во насадот.

Обемот на работите на пополнување на насади, култури, обновата и на внесување соодветни видови дрвја во шума, се искажува во вкупна и редуцирана површина во хектари.

Во описниот дел на планот за одгледување на шумите се дава образложение за планираните работи на одгледување на шумите со вкупни и просечни годишни трошоци, упатства за спроведување и предлози за рационализација на тие работи.

1.10.3. План за заштита на шумите

Член 39

Планот за заштита на шумите содржи:

- превентивни мерки за заштита на шумите од пожари по степен на загроеност на шумите од пожари,
- воведување на шумски род со посебен акцент на шумите со повисок степен на загроеност од пожари,
- заштита од растителни болести шумски штетници,
- заштита од временски непогоди,
- биолошки мерки за заштита на земјиштето од ерозија во шуми и во непосредна близина на шумите,
- определување на шуми во кои не се дозволува напасување на добитокот,
- определување на шуми во кои не може да се врши смоларење и сл.
- следење на здравствената состојба на шумите.

1.10.4. План за изградба и одржување на шумските сообраќајници и други инфраструктурни објекти

Член 40

Со планот за изградба и одржување на шумските сообраќајници и други инфраструктурни објекти се

определува изградбата на нови и одржувањето на постојните шумски сообраќајници и други градежни објекти кои условуваат извршување на планираните работи при стопанисувањето со шумите.

Со планот од претходниот став се определува:

– видот, бројот, должината во километри, широчината во метри и трошоците за изградба на новите шумски сообраќајници;

– видот, должината во километри и трошоците за одржување на постојните шумски сообраќајници;

– видот, бројот, градежната површина и трошоците за изградба на нови градежни објекти (управни згради, манипулативни, работнички, стопански и други); и

– видот, бројот и трошоците за одржување на постојните градежни објекти.

Со планот се утврдува и редослед на изградба односно одржување, според приоритетот и рентабилноста на одржувањата.

Во описниот дел на планот за изградба и одржување на шумските сообраќајници и други градежни објекти се дава образложение за планираната изградба на нови шумски сообраќајници и други градежни објекти, како и одржување на постојните патишта, со вкупни просечни годишни трошоци и отвореност на шумите и густина на мрежата на сообраќајниците во однос на состојбата во време на изработката.

1.11. Економско-финансиски план

Член 41

Во економско финансискиот план се определуваат:

- приходи (приходи од реализација на сечивиот етат, приходи од други шумски производи и др.),
- расходи (расходи за реализација на сечивиот етат, расходи за проста и проширена репродукција, расходи за изградба и одржување на шумските патишта и други инвестициони вложувања),
- рентабилност во стопанисувањето со шумите и др.

Со економско-финансиски план се ускладува обемот на работите и средствата за извршување и се даваат предлози за рационализација на шумското производство.

Во економско финансискиот план одделно се прикажува видот и обемот на работите кои ќе се извршат со средства што ќе се формираат од шумите за кои се изработува планот за стопанисување со шуми, како и нивниот износ, а одделно видот и обемот на работите кои ќе се извршат од други средства (кредити и сл.).

2. ШУМСКИ КАРТИ

Член 42

Како прилог во посебниот план за стопанисување со шумите ќе се изработат и карти во соодветен размер и тоа:

- основна карта со размер 1:10.000 на која ќе бидат презентирани надворешните граници на шумскостопанската единица, одделенската подела, шуми според сопственоста (државни и приватни), шумски сообраќајници, рски, поголеми делови, извори и просеки;
- карта на насади во размер 1:20.000;
- карта на стопански класи и поткласи во размер 1:20.000;
- фитоценолошка карта во размер 1:20.000;
- геолошка карта во размер 1:20.000;
- педолошка карта во размер 1:20.000;
- карта на предвидени сечи во размер 1:20.000;
- карта на предвидени шумско одгледувачки работи и комуникации во размер 1:20.000.

Картите од претходниот став се изработуваат според посебни прописи, предвидени со соодветен стандард.

ПЛАН ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ НА ШУМИТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ

Опис на состојбата на шумата

Член 43

Описот на состојбата на шумата покрај податоците врзани за административната и територијалната припадност на шумата, потребно е да содржи опис на месторастењето и опис на насадите по сопственици на шумата, катастарската парцела или група на парцели, збирно по катастарски општини, стопански класи и стопанската единица.

Член 44

Сите измени на внатрешните граници се регистрираат и бележат на карта врз база на претходно теренско снимање со помош на бусола и мерна лента.

Член 45

Описот на месторастењето и описот на насадите може да се прикаже и во вид на шифри по парцела или групи на парцели, при што потребно е да се даде и легенда на шифрите.

Шума во парцелата се прикажува во онаа одгледувачка форма која е најзастапена.

Ако е потребно, според формата на одгледување се издвојуваат и насади во границата на парцелите.

Член 46

Шумските парцели со слични таксациони елементи се групираат во одредени насади.

Катастарските парцели под шума, по потреба може да се групираат во одделенија, чија површина ќе се движи од 10-50 ха.

Член 47

Состојбата на шумите се прикажува во вид на табели.

Податоците за состојбата на шумата се внесуваат во образец XI.

Образецот од став 2 од овој член е составен дел од овој правилник.

Обрасците заедно со текстот се вкоричуваат во книга.

Ако се врши компјутерска обработка на податоците, формата на табелите и распоредот на податоците се прилагодуваат на тој начин со што табелата потребно е да ги содржи сите податоци од пропишаниот образец.

Планови за одгледување на шумите

Член 48

Планот за одгледување на шумите се изработува по катастарски парцели во образецот XI, збирно по катастарски општини и вкупно во стопанската единица. Планот за одгледување на шумите ги содржи следните одгледувачки мерки:

- одржување на шумите (нега во подмладокот, чистење на гранките во младикот, окопување и сл.);
- обновување на шумите (припрема на почвата за пошумување, сеене, подсејување и пополнување со садници на слабо обновените површини, садење и пополнување во култури, пошумување на сечишта, пошумување на шумските долини и сл.);
- реконструкција на шумите од понизок во повисок облик, замена на дрвни видови, конверзија на дегради-

раните шуми и шикари, мелиорација на деградираните шуми и шикари и сл. и

– подигнување на нови шуми (плантажи и интензивни шумски насади, пошумување на голини и сл.)

План за користење на шумите

Член 49

Планот за користење на шумите се состои од план за обновителни сечи (главен принос), план за прореди (претходен принос), а се искажува во образецот бр. XI по катастарски општини и вкупно за стопанската единица.

Приносот - етатот се утврдува за период за кој планот за стопанисување има важност и тоа за секоја парцела посебно.

Приносот - етатот од став 2 од овој член се одредува по една од научно признаените методи, а се прикажува по дрвни видови.

План за заштита на шумите

Член 50

Мерките во планот за заштита на шумите од член 39 од овој правилник се однесуваат и за приватните шуми.

III. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ШУМИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА

Член 51

Во плановите за одгледување и заштита на шумите со посебна намена ќе важат одредбите од член 1 до 24, потоа членовите од 26 до 30, исто и членовите 33, 35, членовите од 37 до 42 од овој правилник, како и членовите што се однесуваат за приватните шуми.

Член 52

Во шумите со посебна намена користењето на дрвото се планира само кога се извршуваат шумско одгледувачки и мелиоративни работи. Сечивниот етат го сочинува само претходниот принос.

Член 53

Во описниот дел на планот за проредни сечи на овие шуми се утврдува времето за сеча на шумите, начинот на одбирање на стеблата за сеча, вкупните и просечните годишни трошоци за извршување на одгледувачките работи (вид, обем и интензитет на проредни сечи), начин на спроведување на проредите и предлог за рационализација на работите и сл.

Член 54

Планот за одгледување покрај точките од 1-6 од член 38, содржи и точка 7, која гласи:

– план за проредни сечи.

Член 55

Мерките за одгледување и заштита на шумите во приватна сопственост се утврдуваат во зависност од видот и посебната намена на шумата.

Член 56

Планот за одгледување и заштита ги содржи образците од член 42 и тоа:

Образец I. Преглед на површините,

Образец II. Опис на месторастењето и насадите (разновозрасни),

Образец IIa. Опис на месторастењето и насадите (едновозрасни),

Образец IV. План за користење на други шумски производи,

Образец V. План за прореди и евиденција на извршените работи,

Образец VI. План за одгледување и евиденција на извршените работи,

Образец VII. План на изградени сообраќајници,

Образец VIII. План на проектирани шумски сообраќајници,

Образец IX. Степен на загрозеност на шумите од пожар,

Образец X. Шумска хроника,

Образец XI. Евиденциски картон за приватни шуми.

Член 57

Планот за одгледување и заштита на шумите со посебна намена ги содржи следните карти:

– катастарска карта со размер 1:5.000 на која ќе бидат прикажани шумите и шумското земјиште на парцелите во приватна сопственост;

– основна карта со размер 1:10.000 на која ќе бидат презентирани надворешните граници на шумскостопанската единица, одделенската подела, шуми според сопственоста (државни и приватни), шумски сообраќајници, реки, поголеми долови, извори и просеки;

– карта на насади во размер 1:20.000;

– карта на стопански класи и подкласи во размер 1:20.000;

– фитоценолошка карта во размер 1:20.000;

– геолошка карта во размер 1:20.000;

– педолошка карта во размер 1:20.000;

– карта на предвидени шумско одгледувачки работи и комуникации во размер 1:20.000.

IV. ГОДИШНИ ИЗВЕДБЕНИ ПЛАНОВИ

Член 58

Годишниот изведбен план за стопанисување со шумите во државна сопственост (во натамошниот текст: годишен план) составен е од годишен одгледувачки план, годишен план за користење на шумата и годишен план за заштита на шумата.

Член 59

Годишниот план се изработува на образци посебно пропишани за оваа намена, и тоа:

– Образец – 1 Состојба на насадот,

– Образец – 2 План за одгледување,

– Образец – 3 Рекапитулација на одгледувачки мерки,

– Образец – 4 Предплан и пресметка на средствата,

– Образец – 5 Рекапитулација на означена дрвна маса,

– Образец – 6 Дебелинска структура на означената дрвна маса,

– Образец – 7 План за користење на шумата,

– Образец – 8 Начин на сеча и изработка, дотур и утовар,

– Образец – 9 Сеча и изработка на шумски сортименти,

– Образец – 10 Дотур и натовар,

– Образец – 11 Мрежа на дотурни патишта и стоваришта,

– Образец – 12 Вкупни трошоци,

– Образец – 13 План за заштита на шумата,

– Образец – 14 Трошоци за заштита на шумата,

– Образец – 15 Скица,

– Образец – 16 Легенда.

Од пропишаните образци, за шумскостопанската единица, збирно се изработуваат податоците од образец-3 до образец-16.

Член 60

Составен дел на планот од член 58 од овој правилник ја сочинува и документацијата (записници на состој-

бата, мануели од премерот и описот, скица, лист на дознака и сл.) со која се докажува дека податоците за состојбата на шумата за која се однесува годишниот план се собрани на терен.

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ

Член 61

Корисниците на шумата во државна сопственост водат евиденција за извршените работи во шумите со кои стопанисуваат.

Се евидентираат проверени податоци од сите извршени работи во шумата.

Одгледувачките работи (пошумено необраснато земјиште, реконструирани, деградирани шуми и шикари, пошумени необраснати површини настанати по пат на чиста сеча или под дејство на елементарни непогоди, плантажи и сл.), изградени шумски сообраќајници и други инфраструктурни објекти се евидентираат врз основа на документација со која е извршен прием на тие работи, а во согласност на важечките прописи.

Работењето врз неџа на шумата (неџа во младик, неџа во подмладок, чистење на гранки и плевели, окопување на саднициџе, заштита на шумата од стока, дивеч, штетни инсекџи, габни заболувања, елементарни непогоди и сл.) се евидентираат врз основа на документација која ја утврдиџ корисникот.

Евидентирањето на извршените работи на одгледувањето и користењето на шумата и другите шумски производи се врши во обрасците предвидени со овој правилник.

Извршените работи исто така шематски се прикажуваат на стопанските карти со означување на површината, количината и година.

Член 62

Покрај извршените работи, се евидентираат и други податоци и појави кои се од значење за стопанисувањето со шумите (во натамошниот текст: шумска хроника) како што се: измени во поседовната состојба, поголеми шумски штети од елементарни непогоди, штети од растителни заболувања и други штеточини, појава на рани и доцни мразови, почетокот на вегетациониот период, почетокот на пролистувањето, цветањето, плодносењето и др.

Податоците и појавите од став 1 во овој член се евидентираат по стопански единици во Образец VIII – Шумска хроника веднаш по појавата, а најдоцна до крајот на месец април за претходната година.

Член 63

Евиденцијата на извршените работи во текот на годината се врши за секоја стопанска единица посебно, а

се прикажува по стопански класи, оддели и 'поподдели во обрасците III, III/a, IV, V, VI, кои се составен дел на овој правилник.

Член 64

Во програмата за стопанисување со приватните шуми, евидентирањето на извршените работи на одгледувањето и користењето на шумите се врши по катастарски парцели.

Член 65

Количината на посечената дрвна маса се дели на главен и претходен принос со назнака за начинот на сечата според член 33 од овој правилник.

Исечената бруто дрвна маса се внесува од книгата за дознака, а нето дрвната маса на шумските сортименти се утврдува на место на сечата од документацијата на корисникот. Дрвната маса во книгите за дознака се пресметува по истите табели по кои била пресметана и дрвната маса на насадот.

Просечната бруто дрвна маса кај разноврсните насади се искажува во класи по дебелина.

Член 66

Евиденцијата за останатите работи се врши во картите.

Член 67

Евиденцијата на одгледувачките работи во шумата се води на тој начин што работите и финансиските средства се прикажуваат според изворите на средствата и начинот на финансирање.

Член 68

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за изработка на шумско-стопански основи и програми за унапредување на шумите и за евидентирање на извршените работи во шумите („Сл. весник на СРМ“ бр. 24/75).

Член 69

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-4295/2
12 август 1998 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р **Киро Докузовски, с.р.**

ПРЕГЛЕД НА ПОВРШИНИТЕ

Образец - I

Формат 21 x 29.7

[illegible]

Лева страна

ОПИС НА МЕСТОРАСТЕЊЕТО

[illegible]

И НАСАДИТЕ (разновозрасни)

Десна страна

Образец - II

Формат 21 x 29,7

[illegible]

ОПИС НА МЕСТОРАСТЕЊЕТО

Лева страна

[illegible]

И НАСАДИТЕ (едновозрасни)

Десна страна

Образец - IIa

Формат 21 x 29,7

[illegible]

ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА

Лева страна

Ознака на местото			Класа по дебелина	Дрвна маса на 1 ха (Вк)	Дрвна маса на цела површина - м3					Обем на сеча на 1 ха (Вк)	Обем на сеча на цела површина - м3				
Оддел	Пододдел	Површина			Вид на дрво				Вкупно		Вид на дрво				Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

НА РАЗНОВОЗРАСНИТЕ НАСАДИ

Образец - III

Десна страна

Формат 21 x 29,7

Евиденција на извршените сечи - м3					Евиденција по сортименти - м3					Година на користење
Вид на дрво				Вкупно	Техничко за бичење	Рудничко дрво	Целулозно дрво	Огревно дрво	Вкупно	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА

Лева страна

Ознака на местото			Вид на дрво	Дрвна маса		Класа на возраст	Вид на приносот	Обем на сечите - м3			
Оддел	Пододдел	Површина		На 1 ха	На цела површина			На површина ха	Дрвна маса м3	Прираст м3	Вкупно м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НА ЕДНОВОЗРАСНИТЕ НАСАДИ

Образец - IIIa

Десна страна

Формат 21 x 29,7

Евиденција на извршените сечи			Евиденција по сортименти - м3					Стопанска класа
Година на користење	На повр- шина ха	Дрвна маса м3	Техничко за бичење	Рудничко дрво	Целу- лозно дрво	Огревно дрво	Вкупно	
13	14	15	16	17	18	19	20	

ШУМСКА ХРОНИКА

Образец - X

Формат 21 x 29,7

Датум на заведувањето	Опис на промената (промена во поседовната состојба, односно шумските површини, поголеми штети во шума од елементарни непогоди, штетни инсекти, растителни болести и бесправни сечи, позначајни промени на пазарот на дрвото, појава на рани и дрици мразеви, почеток на вегетациониот период, листањето на шумите, цутењето, опрашувањето, плодносењето и други податоци во врска со стопанисувањето со шумите)
1	2

ЕВИДЕНЦИСКИ КАРТОН

Лева страна

ОПИС И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ШУМАТА							
Катастарска општина _____		Сопственик _____		Реден број _____			
Месност _____		дрв. маса одред _____					
Број на катастарска парцела _____		Место на живеење _____		1. по ШСО			
Број на поседовен лист _____		Површина на кат парцела _____ ха		2. со премерување			
е - не е во границите на ШСЕ _____		оддел _____		3. оцена			

ОПИС НА НАСАДОТ		Таксациони елементи на насадот					
Форма на одгледување		вид на дрво	смеса	возраст	средно стебло		
Форма на стопанисување					d	h	бон.
Степен на очуваност							
Склоп							
Квалитет на стеблата							
Здравствена состојба		Посебна напомена:					
Степен на обновеност							
и стадиум на обновата							

Дрвна маса на катастарска парцела и на 1 ха во м3						
V	вид на дрво					вкупно
	на кат парцела					
	по 1 ха					

Прираст на катастарска парцела и на 1 ха во м3						
V	вид на дрво					вкупно
	на кат парцела					
	по 1 ха					

НА ПРИВАТНИ ШУМИ

Десна страна

Образец - XI
Формат 21 x 29,7

План за стопанисување за време од _____ до _____ год.	Скица Р = 1 : 2500 Број на кот план
I План за искористување на шумата 1. Пребирна сечаха..... м3 2. Прореда (во вис. шуми)хам3 3. Конверз (прореда во нис.шуми)ха.....м3 4 Чиста сеча ха.....м3 II План за одгледување на шумата 1 Пошумување на сечиштеха и број на садници един. 2 Пополнувањеха и број на саднициедин. 3. Чистењеха	

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НАСАДОТ										
искористување на шумата										
Година	вид на дрво								Вкупно	
	ха	м3	ха	м3	ха	м3	ха	м3	ха	м3

извршени одгледувачки работи				
Година	чистење	прореда	пошумување	успех
	ха	ха	ха	ха

Одговорен шумарски
стручњак

ПРАВНО ЛИЦЕ _____

ГОДИШЕН ИЗВЕДУВАЧКИ ПЛАН
за _____ год.

ЗА ШУМСКОСТОПАНСКАТА ЕДИНИЦА _____

оддели и пододдели. _____

ИЗРАБОТИЛ _____

ДИРЕКТОР

_____ год _____

I. СОСТОЈБА НА НАСАДОТ

Образец - 1

Оддел _____ Пододдел _____

1 Површина на пододделот _____ ха

1.1. Опис на месторастењето

надморска височина од _____ до _____ м.експозиција _____

наклон _____, рељеф _____

геолошка подлога _____

почва _____

затревеност _____

1.2. Опис на насадот

асоцијација _____

форма на одгледување _____

форма на стопанисување _____

вид на дрвја и состав _____

структура и квалитет на стеблата _____

здравна состојба _____

возраст _____, бонитет _____, прираст _____ м3/ха

вид и состојба на подмладокот _____

1.2.1. Дрвна маса (V) и етат (E) во м3 (според посебниот план за стопанисување)

одд/под.	површ.	стоп.кл.	Вид на дрво								Вкупно	
			V	E	V	E	V	E	V	E	V	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На 1 ха												
На цела површина												

1.3. Општа оценка за состојбата на насадот: _____

1.4. Одгледувачки цели и мерки за постигнување: _____

1.4.1. Долгорочна одгледувачка цел: _____

1.4.2. Мерки за постигнување на долгорочната цел: _____

1.4.3. Етапна одгледувачка цел: _____

1.4.4. Мерки за постигнување на етапната цел: _____

1.5. Образложение за поделбата на одгледувачките единици и работни полиња: _____

1.6. Ускладување на работите на одгледување и искористување на шумата: _____

1.7. Останати одредби и напомени: _____

II. ПЛАН ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ

Образец - 2

Стопанска класа	Одглед единица		Состојба на месторастењето и насадот	Краткорочни цели и мерки	Вид на работа и начин на изведба	Работ поле		Садници (семе)		Работни дена	Алат (меха- низација)		Забелешка
	Озн	ха				Ознака	Редуч површ	Вид на дрво и старост	Број (кг)		Вид	Број	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Образец - 3

2 1 РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ОДГЛЕДУВАЧКИТЕ РАБОТИ	
2 1 1 Спецификација на работите по вид	површ ха
1	2

Образец - 4

2 1 2 Предплан и предсметка на средствата												
Садници (семе)				Работни сили			Остан матер и опрема			Остан	Вкупно непосре- дни трошоци	
Вид на дрво и старост	број во 000 кг	един цена	Вкупно ден	број на ден.	Л дох за ден	Вк лич доход (брuto)	Вид на алат	Коли- чина	Един цена	Вкупно ден		трошоци ден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Образец - 5

2 2 Рекапитулација на означена дрвна маса									
пододдел	површина ха	стопанска класа	Работно поле		Вид на дрво				Вкупно м3
			бр	ха	Дрвна маса м3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Образец - 6

2 3 Дебелинска структура на маркираната дрвна маса						
вид на дрво	Дрвна маса по класи на дебелина- м3			Квалификациона структура -% %		
	до 30 см	30 - 50 см	над 50 см	техничко	просторно	одпад
1	2	3	4	5	6	7

III ПЛАН ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ШУМАТА

Образец - 7

[illegible]

Образец - 8

3.3 Начин на сеча, изработка, дотур и утовар
Образложение за изборот на средствата за сечење и изработка, за дотур и утовар на сортиментите Шема на патеки за привлекување во однос на положбата на камионски пат.

Образец - 9

[illegible]

Образец - 10

3.5 Дотур и натовар								
Работ поле	површина ха	колич	транс дист мет	норма дотур м3/д	потребни		трош. за дотур денари	Натовар
		техн огр			раб ден	бр. на средс		
1	2	3	4	5	6	7	8	
								Норми:
								за техн. _____ ден
								за огрев _____ ден
								Потребен број на денови:
								за рачен натовар _____ ден.
								со дигалка _____ ден
								трошоци за натовар:
								рачно _____ ден
								механизирано _____ ден
								Вкупно трошоци _____ ден

3.6 Мрежа на дотурни патишта и стоваришта

Образец - 11

[illegible]

3.7 Други работи и трошоци

3 8 Вкупни трошоци

Образец - 12

Вид на трош. денари	Сеча и изработка	Дотур	Натовар	Изгр. на патѐки	Изгр. на стovar	Други тошоци	Вкупно трошоци
1	2	3	4	5	6	7	8

IV ПЛАН ЗА ЗАШТИТА НА ШУМАТА

Образец - 13

4 Заштита на шумата

4 1 Површина на пододелот _____ ха,

4.2. Опис и состојба на шумата

4 2 1 Форма на одгледување

4 2 2 Начин на стопанисување

4 2 3 Тип на месторастење _____

4 2 4 Вид на дрвја и состав

4 2 5 Наклон на теренот

4 2 6 Рельеф

4 2 7 Почва

4 2 8. Листинец

4 2 9 Патна мрежа

4 2 10 Присуство на човекот

4 2 11 Присуство на стока

4 2 12 Близина на населено место _____ км.

4 2 13 Инсекти _____

4 2 14 Габи _____

4 2 15 Степен на загрозеност од пожар _____

4 2 16 Вредност на шумата _____ ден.

4.3 Мерки за заштита на шумата

4.4 Трошоци за заштита на шумата

Образец - 14

Пододдел	површина ха	степен на загроеност	Планирани трошоци за заштита во денари од:				Вкупни трошоци
			пожари	инсекти	габи	стока	
1	2	3	4	5	6	7	8

СКИЦА

Образец - 15

[illegible]

ЛЕГЕНДА

1. Месторастење и карактеристики на насадот



2. Граници

----- Граница на оддел

----- Граница на пододдел

----- Граница на работно поле

- - - - - Граница на стопанската единица

- x - x - x - Транспортна граница

3. Комуникации

Камионски пат

современи

тврди

меки сезонски

меки постоејки

привремени стоваришта

Тракторски патеки








главни

споредни

Коњски патеки

Покретна жичара

Постоејки





Проектирани

== == == кафејаво

== == == црвено

== == == темно зелено

== == == светло зелено



4. Други знаци

смер за собирање на стеблата

смер за соборување на стеблата

дотур со трктори

дотур со коњи

привлекување со жичара

дотур на цели стебла

дотур на сортименти

река

потоци



(сино)

1268.

Врз основа на член 59 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и 15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 03.09.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

1. Се понинува решението за давање одобрение за издавање долгорочни хартии од вредност – осма сметица на акции на „Кредитна банка“ А.Д. – Битола број 01-84/1, од 22.01.1998 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 8, од 17.02.1998 година, во вредност од 120.000.000,00 денари.

2. Емисијата се прогласува за неуспешна од причина што истата не е реализирана во законски предвидениот рок со повеќе од 50% од нејзината вредност.

3. Се задолжува издавачот да ги врати уплатените средства заедно со каматата утврдена во Одлуката за издавање хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-84/2-97 Претседател на Комисијата,
15 септември 1998 година д-р Владимир Кавдиќјан, с.р.
Скопје

1269.

Врз основа на членовите 15 став 3 и член 17 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 28 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-
МЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 10 ВО ОПШТИНА
СТРУМИЦА – ДЕЛ

I

Во Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 10 во општина Струмица – дел („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98), во дел II точка 2. што се однесува на членовите на Изборната комисија наместо „Томе Божиќов“ треба да стои „Ацо Косев“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 33-48/2 Претседател
28 септември 1998 година на Државната изборна
Скопје комисија,
Лилјана Ристова, с.р.

1270.

Врз основа на членовите 15 став 3 и член 17 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 28 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-
МЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 54 ВО ОПШТИНИТЕ
ГОСТИВАР – ДЕЛ И ДОЛНА БАЊИЦА

I

Во Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 54 во општините Гостивар – дел и Долна Бањица („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98), во дел II точка 2. што се однесува на замениците членови на Изборната комисија наместо „Мухамет Тахири“ треба да стои „Фаик Дервини“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 33-92/2 Претседател
28 септември 1998 година на Државната изборна
Скопје комисија,
Лилјана Ристова, с.р.

1271.

Врз основа на членовите 15 став 3 и член 17 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 9 и 10 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-
МЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗ-
БОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 62 ВО ОПШТИНА
ГАЗИ БАБА – ДЕЛ

I

Во Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 62 во општина Гази Баба – дел („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98), во дел II точка 3. што се однесува на членовите на Изборната комисија наместо „Љубица Колиќ“ треба да стои „Богдан Николовски“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 33-100/3 Претседател
10 септември 1998 година на Државната изборна
Скопје комисија,
Лилјана Ристова, с.р.

1272.

Врз основа на членовите 15 став 3 и член 17 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 9 и 10 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 79 ВО ОПШТИНИТЕ САРАЈ – ДЕЛ И ГОРЧЕ ПЕТРОВ – ДЕЛ

I

Во Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 79 во општините Сарај – дел и Горче Петров - дел („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98), во дел II точка 1. што се однесува на членовите на Изборната комисија наместо „Горѓи Велковски“ треба да стои „Мирољуб Пандиловски“.

Во делот II што се однесува на замениците членови на Изборната комисија во точка 1. наместо „Мирољуб Пандилов“ треба да стои „Гоце Вељановски“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 33-117/2
10 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна
комисија,
Лилјана Ристова, с.р.

1273.

Врз основа на членовите 15 став 3 и член 17 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98), Државната изборна комисија на седницата одржана на 9 и 10 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 80 ВО ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ – ДЕЛ

I

Во Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 80 во општина Горче Петров – дел („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98), во дел II точка 4 што се однесува на членовите на Изборната комисија наместо „Бранко Кузмановски“ треба да стои „Драгољуб Ристовски“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 33-118/3
10 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна
комисија,
Лилјана Ристова, с.р.

ИСПРАВКИ

Државната изборна комисија на седницата одржана на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 20 во општините Куманово - дел и Старо Нагоричане („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98) е направена грешка поради што се дава следната

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 20 ВО ОПШТИНИТЕ КУМАНОВО – ДЕЛ И СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Во дел II што се однесува на замениците членови на Изборната комисија во точка 4. наместо презимето „Костадиновски“ треба да стои презимето „Карастојановски“.

Број 33-257/1

10 септември 1998 година
Скопје

Од Државната
изборна комисија

Државната изборна комисија на седницата одржана на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 35 во општина Прилеп - дел („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98) се направени грешки поради што се дава следната

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 35 ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП – ДЕЛ

Во дел I што се однесува на заменик на претседателот наместо името „Слободан“ треба да стои името „Слободан“.

Во дел II што се однесува на членовите на Изборната комисија во точка 1. наместо презимето „Милановски“ треба да стои презимето „Миланоски“; во точка 3. наместо името и презимето „Кирил Бабамошки“ треба да стои името и презимето „Киро Бабаноски“; во точка 4. наместо презимето „Османовски“ треба да стои презимето „Османоски“.

Во дел II што се однесува на замениците членови на Изборната комисија во точка 3. наместо презимето „Горѓиоска“ треба да стои презимето „Георѓиеска“.

Број 33-258/1

10 септември 1998 година
Скопје

Од Државната
изборна комисија

Државната изборна комисија на седницата одржана на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 38 во општините Долнени, Тополчани, Кривогаштани и Витолиште („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98) се направени грешки поради што се дава следната

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 38 ВО ОПШТИНИТЕ ДОЛНЕНИ, ТОПОЛЧАНИ, КРИВОГАШТАНИ И ВИТОЛИШТЕ

Во дел II што се однесува на членови на Изборната комисија во точка 1. наместо презимето „Јовановски“

треба да стои презимето „Јованоски“; во точка 2. наместо презимето „Биновски“ треба да стои презимето „Биноски“; во точка 3. наместо името „Саткија“ треба да стои името „Сатки“.

Во дел II што се однесува на замесниците членови на Изборната комисија во точка 1. наместо името и презимето „Сребре Пилковски“ треба да стои името и презимето „Стребре Пилковски“.

Број 33-259/1

10 септември 1998 година
Скопје

Од Државната
изборна комисија

Државната изборна комисија на седницата одржана на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 43 во општините Дебар и Центар Жупа („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98) е направена грешка поради што се дава следната

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 43 ВО ОПШТИНИТЕ ДЕБАР И ЦЕНТАР ЖУПА

Во дел II што се однесува на замесниците членови на Изборната комисија во точка 4. наместо презимето „Џулира“ треба да стои презимето „Џутра“.

Број 33-260/1

10 септември 1998 година,
Скопје

Од Државната
изборна комисија

Државната изборна комисија на седницата одржана на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 69 во општина Кисела Вода - дел („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98) е направена грешка поради што се дава следната

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 69 ВО ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА – ДЕЛ

Во дел I што се однесува на претседателот на Изборната комисија наместо презимето „Наумовска“ треба да стои презимето „Наумова“.

Број 33-261/1

10 септември 1998 година
Скопје

Од Државната
изборна комисија

Државната изборна комисија на седницата одржана на 10 септември 1998 година утврди дека во Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 70 во општина Кисела Вода - дел („Службен весник на Република Македонија“ број 43/98) е направена грешка поради што се дава следната

ИСПРАВКА
НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БРОЈ 70 ВО ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА – ДЕЛ

Во дел I што се однесува на претседателот на Изборната комисија наместо презимето „Чангова“ треба да стои презимето „Чинговска“.

Број 33-262/1

10 септември 1998 година
Скопје

Од Државната
изборна комисија

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

13.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА (ВО ЛЕАРНИЦИТЕ)

Член 1

Во член 2, глава X – ЛЕАРНИЦИ, од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/75), како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

1) подготвувач на калаперска мешавина	12/15 месеци
2) распоредувач на калаперска мешавина	12/15 „
3) подготвувач на мешавина на езгра	12/15 „
4) подготвувач на песок-сушач	12/15 „
5) езграр	12/15 „
6) езграр на шалко	12/14 „
7) езграр-подготвувач на арматура	12/14 „
8) транспортен работник во подготовка на калаперска мешавина	12/14 „
9) транспортен работник во езгра	12/14 „
10) истресувач на калапи	12/14 „
11) калапер	12/14 „
12) калапер-склапач	12/14 „
13) машински калапер	12/14 „
14) калапер-каљувач	12/14 „
15) леар	12/15 „
16) топилничар-чистач на шлака	12/15 „
17) сечач на материјали за шаржирање-заварувач	12/14 „
18) подготвувач на шарже	12/14 „
19) одржувач на топлинска опрема и агрегати	12/14 „
20) топилничар на куполни печки	12/14 „
21) топилничар на индукциски печки	12/14 „
22) шаржирец	12/14 „
23) брусач на рачна брусилка	12/14 „
24) истресувач на одлеаноци-калапи	12/14 „
25) брусач на столбна брусилка	12/14 „
26) брусач на висечка брусилка	12/14 „
27) транспортен работник на завршна обработка	12/14 „
28) пескирер	12/14 „
29) заварувач на завршна обработка	12/14 „
30) подготвувач на песок-чистач на канал	12/15 „
31) опит работник	12/14 „
32) леар-топилничар	12/14 „
33) подготвувач на песок и истресувач на калапи	12/15 „

34) кокилар	12/14 „
35) сечач на одлеаноци	12/14 „
36) кројач на одлеаноци	12/14 „
37) кранист	12/14 „
38) хомогенизер-кранист	12/14 „
39) работник за технолошки процес	12/14 „
40) работник во подготовка	12/14 „
41) вилушкар	12/14 „
42) снабдувач-вилушкар	12/14 „
43) помошен работник на подготовка на одлеаноци	12/14 „
44) помошен работник на чистење на одлеаноци	12/14 „
45) сменски бригадир	12/14 „
46) леар-машински	12/14 „
47) калапер-езграр	12/14 „
48) чистач на одлеаноци	12/14 „
49) шаржирец-топилничар-пресач	12/14 „
50) езграр-шаржирец	12/14 „
51) шаржирец-чистач на одлеаноци	12/14 „
52) топилничар	12/14 „
53) топилничар-калапер	12/14 „

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на одлуката.

Член 3

Докажете дека осигуреникот врши работа и задачи од член 1 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага претпријатието.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3879
22 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

14.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА (ВО КЛАНИЦИТЕ)

Член 1

Се брише глава XXXXII – КЛАНИЦИ на член 2 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/75).

На работните места:

- 1) работник за зашметување, колење и примарна обработка на крупна и ситна стока,
- 2) работник во цревар, и
- 3) шталар-терач на стока, стажот на осигурување повеќе не се смета со зголемено траење.

Член 2

На работните места од член 1 на оваа одлука стажот на осигурување не се смета со зголемено траење од денот на влегувањето на Одлуката во сила.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3880
22 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

15.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА (ВО ХИДРОЦЕНТРАЛИТЕ)

Член 1

Се брише глава XXXXII – ХИДРОЦЕНТРАЛИ на член 2 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/75).

На работните места:

- 1) машинист I,
- 2) машинист II,
- 3) вклопничар на подземни работи, и
- 4) водител на смена на подземни работи, стажот на осигурување повеќе не се смета со зголемено траење.

Член 2

На работните места од член 1 на оваа одлука стажот на осигурување не се смета со зголемено траење од денот на влегувањето на Одлуката во сила.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3881
22 септември 1998 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

16.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96 и 32/97) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на седницата одржана на 22 септември 1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА
(ВО „ЕМО“ – КИЧЕВО)

Член 1

Во глава II, во поднасловот „работни места во цинкувалници“, на член 2 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/75), како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ракувач на бајдување | 12/15 месеци, |
| 2) ракувач на цинкување | 12/15 месеци, |
| 3) помошник ракувач на цинкување | 12/15 месеци, |
| 4) ракувач на шаржирање, дешаржирање и репарирање | 12/14 месеци, |
| 5) помошник ракувач на шаржирање, дешаржирање и репарирање | 12/14 месеци, |
| 6) ракувач на центрифуга | 12/14 месеци, |
| 7) ракувач на постројка за неутрализација, филтер-преса и хемиски раствори | 12/14 месеци, |
| 8) бравар-заварувач во цинкара | 12/14 месеци, |
| 9) ракувач на пламеници | 12/13 месеци, |
| 10) груповодител-предводник во цинкара | 12/13 месеци, |
| 11) контролор во цинкара | 12/13 месеци. |

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука, ќе се утврди врз основа на документацијата со која располага претпријатието.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02-3882
 22 септември 1998 година
 Скопје

Претседател
 на Управниот одбор,
 Ѓорѓи Атанасов, с.р.

17.

Врз основа на член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95 и 32/97) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 50/94 и 34/95), во постапка на ревизија, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1998 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА
(ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ)

Член 1

Во член 2 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба („Службен весник на СРМ“ број 31/75) во глава XXVIII – ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во смисла на член 125 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдуваат следните:

- | | |
|--|---------------|
| 1) машиновозач на дизел и електро локомотива | 12/16 месеци, |
| 2) помошник машиновозач | 12/15 месеци, |
| 3) машиновозач на маневра | 12/15 месеци, |
| 4) маневрист | 12/16 месеци, |
| 5) свртничар | 12/14 месеци, |
| 6) отпрачник на возови на спушталки | 12/14 месеци, |
| 7) отпрачник на возови на станици | 12/14 месеци, |
| 8) прегледувач на коли | 12/15 месеци. |

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да се плати додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука, ќе се утврди врз основа на документацијата со која располага претпријатието.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3899
 22 септември 1998 година
 Скопје

Претседател
 на Управниот одбор,
 Ѓорѓи Атанасов, с.р.

18.

Врз основа на член 163, а во врска со став 7,8,9 и 10 на член 180 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 14/95, 71/96 и 32/97), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 септември 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВИЦИТЕ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 1998 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните на осигурување според кои се пресметува и плаќа придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за обврзниците на данок од приход од земјоделска дејност на кои земјоделската дејност им е единствено занимање (во натамошниот текст: индивидуални земјоделци).

Член 2

Индивидуалните земјоделци, заради пресметување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се распоредуваат во основци на осигурување според висината на катастарскиот приход и тоа:

Ред. бр.	Катастарски приход (во денари)	Месечна основца на осигурување
1	2	3
1. до	400,00	2777,00
2. од	400,01 до	900,00 3923,00
3. од	900,01 до	2000,00 5043,00
4. од	2000,01 до	4500,00 5605,00
5. од	4500,01 до	7000,00 6165,00
6. над	7000,01	6728,00

Член 3

Индивидуалните земјоделци можат, по сопствен избор, да се определат да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основца на осигурување.

Индивидуалните земјоделци кои се определиле да плаќаат придонес за пензиско и инвалидско осигурување на повисока основца на осигурување должни се до 31 март во тековната година да поднесат писмено барање до органот за јавни приходи во општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули заклучно со септември 1998 година.

Бр. 02-3884

22 септември 1998 година

Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Горѓи Атанасов, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот Дервиши Савет од с. Радуш - Скопје, против тужената Диана Нојман, од СР Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 15 дена по објавувањето на огласот лично или со писмен поднесок да му достави на судот податоци за нејзиното живеење. Во спротивно, судот ќе и постави привремен старател од редот на адвокатите кој ќе ги штити нејзините права и интереси по правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П.бр. 2073/98. (15209)

Пред овој суд е во тек постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено и докажување на смртта по предлог на предлагачот Весна Алексовска од Скопје, ул. "Антон Попов" бр. 98/9, населба Ченто преку полномошникот Наум Рисковски, адвокат од Скопје, а за лицето Алексовски Бранко роден на 04.X.1958 година во Скопје.

Се повикува лицето Алексовски Бранко од Скопје, према кое е поведена постапка за докажување на смртта како и секое друго лице кое знае за неговиот живот, да се јави на судот во рок од три месеци сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, исчезнатото лице ќе се прогласи за умрено.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VПП. бр. 131/98. (16146)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес оформен е парничен предмет за долг П.бр.739/98 по тужбата на тужителот Ташев Трајанчо од Велес, против тужениот Панов Симеон од Велес, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот заради прием на тужба или во истиот рок да постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси.

Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужениот му се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Валентина Перниковска која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по предметот, се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател, согласно чл. 79, ст.2 т. 4 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 739/98. (16034)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Се повикува тужениот Шаини Алфонс Елса од СР Германија со непозната адреса да се јави пред Основниот суд во Гостивар или постави свој полномошник кој ќе го застапува по предметот П.бр. 614/98, во кој е тужен од страна на тужителот Шаини Мехмед Африм од с. Форино.

Доколку не се јави или не постави свој полномошник, во постапката ќе го застапува привремениот застапник Герасим Герасимоски - стручен соработник при Основниот суд во Готивар се до правосилното окончување на овој спор.

Од Основниот суд во Готивар, П.бр. 614/98. (15696)

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД

Пред Основниот суд во Охрид се води спор за развод на брак, по тужбата на тужителката Стојевска Славица, против тужениот Сојевски Симеон од Валандово, со последно место на престој во Република Македонија, с. Долно Лакочереј - општина Охрид, сега со непозната адреса во Австралија.

Центарот за социјални работи на тужениот му постави старател и тоа адвокатот Ацо Балоски од Охрид, кој ќе го застапува се додека тужениот или негов полномошник не се појават во судот.

Од Основниот суд во Охрид, П.бр.1237/98. (16116)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Стефановски (Гулевски) Никола Јакиме од с. Д.Б.Црква со последно место на живеење во Аргентина како и секој друг што знае за него или за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од три месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, лицето ќе се прогласи за умрено по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, Впп.бр.35/98. (16035)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Шерифи Браим од с. Стримница - Тетовско, против тужената Гзиме Шерифи родена Илјази од с. Стримница, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, да се јави пред судот, да достави адреса и одреди свој полно-мошник во постапката по овој предмет.

Во спротивно, доколку во определниот рок не се јави пред судот и не одреди свој полномошник, судот преку ЦСР - Тетово ќе бара поставување на привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката по овој предмет, до правосилно завршување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.14/98. (16036)

Пред овој суд води процес за развод на брак по тужбата на Имери Анмдуи Јамин од с. Порој, против Имери родена Бајрами Нури Надири од с. Порој, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави на судот или постави свој застапник. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен старател кој ќе го води процесот во нејзино име до окончување.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 686/98. (16037)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мерије Демири од с. Одри, против тужениот Шериф Демири од Тетово, ул."Вардарска" бр. 22, а сега одселен во Скопје, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, по истекот на 30 дена од објавувањето на огласот судот преку Центарот за социјална работа - Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 865/98. (16112)

Пред овој суд води процес Ислами Ајет Садудин од с. М. Речица, против Бекири Имер Фитим и Бесник од с. М. Речица, а сега со непозната адреса во странство. Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да достават адреса или постават свој застапник, поистекот на овој рок судот ќе им постави привремен старател кој ќе го води процесот во нивно име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.856/98. (16113)

Пред овој суд се води процес за измена на пресуда по тужбата на тужителот Вучковски Тони од с. Јегуновце, против Мишовска Валентина од с. Раотинце, а сега со непозната адреса во САД. Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, или постави свој застапник. По истекот на овој рок судот ќе и постави привремен старател кој ќе го води процесот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.650/98. (16114)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за доделување на малолетници по тужбата на тужителот Флорије Мифтари родена Камили од с. Порој, против тужениот Ајдин Мифтари од Тетово, ул. "Вонвардарска" бр. 15, а сега на непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави на Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 682/98. (16115)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2483/98, на регистарска влошка бр. 1-31416-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности на Претпријатието за промет „КАВРАК КО-МЕРЦ“ д.о.о. експорт импорт, ул. „Иван Андреев“ бр. 8, Кратово.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2483/98. (308)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1885/98, на регистарска влошка бр. 02003190-8-03-000, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на претпријатието Друштво за производство, промет и услуги „МИЛА“ Весна ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Божмија“ бр. 4/22, Скопје.

Дејности: 93.02, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, 18.21, 18.23, 18.24, 18.22, 18.24, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52/48 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 51.70, 51.46, 51.35,

51.70, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51, 57, 74.84, 52.33, 51.45, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Богданоска Весна, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1885/98. (309)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1703/98, на регистарска влошка бр. 02003177-8-09-000, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското радиодифузно друштво „АРБАНА – 1“ ДООЕЛ с. Матејче Липково.

Изјава за соновање на друштвото од 5.06.1998 година, а нејзин основач е Шабедин Шабани од с. Матејче, Липково.

Дејности: 92.20.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото е Сабедин Исмаил, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1703/98. (314)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2687/98, на регистарска влошка бр. 1-20914-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, откуп и трговија на големо и мало експорт-импорт „АЛСИП“ ц.о. Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“, бр. 2/4-30.

Се брише досегашниот директор Валентина Николовска, а се запишува новиот директор Анета Димова.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2687/98. (315)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1838/98, на регистарска влошка бр. 02003215-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за земјоделско производство и трговија „ГОЛИШ“ Иван и др. д.о.о. Кавадарци, ул. „7-ми Септември“ 66.

Дејности: 01.1, 01.22, 15.21, 41.2, 51.31, 51.33.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Керов Иван – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1838/98. (316)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2546/98, на регистарска влошка бр. 1-46185-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Производно, услужно-трговско претпријатие „ВА-ЛИ“ увоз-извоз п.о. Кавадарци, ул. „Ленинова“ бр. 26.

На ден 24.06.1998 год. пристапил Љупчо Ристов.

Во внатрешен промет се проширува дејноста 15.21.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2546/98. (317)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2468/98, на регистарска влошка бр. 1-15328-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ди-

ректор на Претпријатието за промет и услуги „ЛИГМА КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Проход Пчински“ бр. 58 – Скопје.

Се брише досегашниот Јанде Лазаровски, а се запишува новиот директор Бети Петровска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2468/98. (318)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2320/98, на регистарска влошка бр. 1-64919-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач, промена на директор на Трговското претпријатие „ИМПЕРИАЛ ТХУИ“ импорт-експорт д.о.о. Тетово, ул. „29 Ноември“ бр. 9.

На ден 03.06.1998 пристапил: Претпријатието за транспорт и шпедиција „ИМПЕРИАЛ ТРАНС – ТХУИ“.

Се брише: Милош Наумоски, директор без ограничување.

Се запишува: Милош Наумоски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2320/98. (319)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2753/98, на регистарска влошка бр. 1-249-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Државното училиште за физичка култура „МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО“ „Железничка“ 66, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Анастасов Стефчо, в.д. директор, а се запишува новиот директор Анастасов Стефчо, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2753/98. (320)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2441/98, на регистарска влошка бр. 6-02001079-000-09, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец поединец на Угостителство – Сендвичара „ГОЦА“ ТП Лазареска Томе Гордана, ул. „Живко Брајкоски“ 66, Гостивар.

Основач: Лазареска Гордана од Гостивар.

Дејности: 080129.

ТП во правниот промет со трети лица истапува за свое име и своја сметка, а за обврските во правниот промет одговара лично со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Лазареска Гордана.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2441/98. (321)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2691/98, на регистарска влошка бр. 1-14201-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија, производство и угостителство „ПОДГОРА“ ц.о. експорт-импорт, Врачаниште.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.30/2.

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски промет е Муса Салија, директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2691/98. (322)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1139/98, на регистарска влошка бр. 020029167-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „МОБИЛ ДИЗАЈН – МД“ Канцел Л.П. додел експорт-импорт бул. „Партизански одреди“ бр. 70/6, Скопје.

Основање на доосел од страна на странски основач
Канцел Л.Ц. САД.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 26.11, 26.12, 26.13, 26.13/1, 26.13/2, 26.14, 26.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странска стока, комисиона работи, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Лијана Хаџи-Кимова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1139/98. (115)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2643/98, на регистарска влошка бр. 1-6099-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма Претпријатие за професионално оспособување и вработување на инвалиди, производство на мебел и опрема од дрво и метал, промет и услуги „МОБИЛАРТЕ“ АД Скопје с. Орешани, Скопје.

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Претпријатие за професионално оспособување и вработување на инвалиди, производство на мебел и опрема од дрво и метал, промет и услуги „БУЈОТО ИМОБИЛАРТЕ“ АД Скопје с. Орешани Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2643/98. (304)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1630/98, на регистарска влошка бр. 1-10533-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало „АЛБА СОМПАНИ“ д.о.о. увоз извоз, ул. „Благоја Тоска“ б.б.

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за трговија на големо и мало „АЛБА СОМПАНИ“ д.о.о. увоз извоз, ул. „Благоја Тоска“ бб, Тетово.

Дејности: 20.10/1, 10.20, 20.10/2, 36.11, 20.30, 20.51, 20.52.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1630/98. (310)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3183/96, на регистарска влошка бр. 1-68148-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на „ФИМ“ д.о.о. Претпријатие за проектирање, градежништво и инженеринг, ул. „Васил Горгов“ бр. 29/1-4, Скопје.

Се брише Талески Горан, а се запишува Станчев Олег.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3183/96. (311)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1640/98, на регистарска влошка бр. 02002905-6-0110-000, го запиша во судскиот регистар Уписот на трговец-поединец Бенд АСТОР Манасков Мирко Илија ТП, ул. „Народен Фронт“ бр. 3, Велес.

Дејности: 92.31/1.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Манасков Илија, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1640/98. (313)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2171/98, на регистарска влошка бр. 02003171-6-01-000, го запиша во судскиот регистар Усогласувањето со ЗТД ТП за трговија на мало „БАМБИ-60“ Ржаров Кочо Љупчо, ул. „Љубљанска“ бр. 2, Велес.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.47.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Ржаров Љупчо, управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2171/98. (312)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1261/98, на регистарска влошка бр. 02003528-8-09-000, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на Друштвото за промет и услуги „ЕУРОНЕТ“ Благородна ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Васил Главинов“ бр. 2/16-17, Скопје.

Стариот назив на друштвото: Претпријатие за промет и услуги „ЕУРОНЕТ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Васил Главинов“ бр. 2/16-17, Скопје.

Новиот назив на друштвото: Друштво за промет и услуги ЕУРОНЕТ – Благородна ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „Васил Главинов“ бр. 2/16-17, Скопје.

Од друштвото истапува основачот Претпријатие за промет, увоз извоз „ПМКОН“ д.о.о. ул. „Васил Главинов“ дел. згр. Интекс 2/16,17, Скопје.

Пристапува содружникот Костадиновска Благородна од Скопје.

Дејности: 02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 33.30, 36.65, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 51.46, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стока од консигнационен склад (странска), продажба на стоки во сопствени и туѓи слободни царински продавници, извоз-увоз на стоки и услуги во слободни царински зони, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничен промет со Грција и Бугарија, услуги на истражување, давање и користење на информации и знаења во стопанството.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

За управител на Друштвото е именувано лицето Манчев Митко без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1261/98. (688)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1923/98, на регистарска влошка бр. 02003545-6-01-000, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец поединец Колонијал „БУЛЕВАР“ Минит Зејнула Реџеџи с. Градец, Општина Гостивар.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица, управителот Минит Реџеџи од с. Градец, Општина Градец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1923/98. (689)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 1922/98 на регистарска влошка бр. 02003533-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец Угостителски дуќан – Чајилница КОДРА ТП Елези Авмет Кани с. Д. Бањица, Гостивар.

Дејност: 55.30/1.

Во правниот промет со трети лица, управителот Елези Кани од с. Д. Бањица општина Гостивар истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1922/98. (680)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 2543/98 на регистарска влошка бр. 02003448-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец РИНА Кафетерија Хаки Миљаим Љаџифи ТП, ул. „Локалитет Гарнизон“ бр. 10. Куманово.

Дејност: 55.30/2.

Управител: Хаки Миљаим Љаџифи, со неограничени овластувања.

Седиште: ул. „Локалитет Гарнизон“ бр. 10, Куманово.

Одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2543/98. (682)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. бр. 2408/98 на регистарска влошка бр. 02003364-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец поединец БЕНИ Трговија на мало, Зија Јетиш Сати ТП „Локалитет Гарнизон“ бр. 41. Куманово.

Дејност: 52.42.

Управител: Зија Јетиш Сати.

Седиште: „Локалитет Гарнизон“ бр. 41, Куманово.

Одговорност: Одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2408/98. (683)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2718/98, на регистарска влошка бр. 1-55045-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „ГОКО ТРЕЈД КО.“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „203“ бр. 7, Гостивар.

Се брише Стефановски Стевче, директор без ограничување, а се запишува Стефановска Снежана, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2718/98. (684)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.2242/97 од 31.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Зора Комерц“ увоз-извоз од Скопје, ул. „Благоја Стефановски“ бр. 8/6, со жиро сметка 40110-601-107843.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул. „Беровска“ бр.2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03.X.1998 година, во 10,10 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (15850)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 795/98 од 21.IX.1998 година се отвори стечајна постапка над должникот ПТИУ „Јуинг - Тренд“ од Скопје, с. Долно Соње број 58, со жиро сметка 40100-601-110013.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (15789)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 250/98 од 17.IX.1998 година над ПП „Митик-5“ - Битола, ул. „Даме Груев“ бр. 105 дејност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-34207, што се води при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15697)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст.бр.738/96 од 17.IX.1998 година е отворена стечајна постапка над ДОО „Нова Трговија“ од Кочани, ул. „29 Ноември“, со жиро сметка 40400-601-4265 при ЗПП Кочани.

За стечаен судија е одреден Здравков Симеон, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Ѓоргиев Ванчо, дипломиран економист од Кочани, ул. „Брегалничка“ бр.4, телефон 26-726.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник, со таксирана пријава од 600,00 денари. Доверителите кои пријавуваат различни права, во пријавите мора да означат предметот на кој постои различно право начинот и основата на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување. Пријавените побарувања да се поткрепат со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) се закажува на 10.XI.1998 година, а во Собранието на доверителите (извештајно рочиште) се закажува за 17.XI.1998 година, во 12 часот, во судница I во овој суд.

Огласот е истакнат на Огласната табла на судот на 19.IX.1998 година во 11 часот.

Од Основниот суд во Кичево. (15943)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 278/98 од 26.VI.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот ППТ „Престо“ – Скопје, ул. „Рихини“ бр. 6а, жиро сметка 40120-601-157636.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16060)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 260/98 од 18.IX.1998 година над ТУП “Багат Л.Ц.” - Битола, ул. “Матија Губец” бр. 68-а дејност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-69799, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16076)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.169/96 од 17.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП “Евроконтинентал” од Тетово, ул. “Маршал Тито” бр. 112/18.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Среќо Матески од Тетово, ул. “Б. Стефановски” бр.8.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03.XI.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (16111)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 243/98 од 24.IX.1998 година, над Приватното претпријатие за трговија на големо и мало “Лени” - Битола, ул. “Столарска” бб, со трговија на големо и мало и жиро сметка 40300-601-14333 при ЗПП - Филијала Битола, поведе стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (16117)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1168/96 од 17.IX.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие “Ана-Марија-Ко” - Скопје, ул. “Партизански одреди” бр. 155-К-2, жиро сметка 40120-601-310508.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот Скопје I - Скопје. (16145)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 9/98 од 16.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет и услуги “Б.П. Пиво-Комерц” експорт-импорт Д.О.О. од Скопје, ул. “Партизански одреди” бр., 4/2-2 со жиро сметка 40100-601-337526.

За ликвидационен управник се определува Ефтим Петров од Скопје, бул. “Ј.Сандански” бр. 50/3-2, телефон 452-084 именуван од претпријатието.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријава во два примероци со

докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15791)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 80/98 од 2.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ПП “Вадекс” увоз-извоз Ц.О. од Скопје, ул. “Анкарска” бр., 33/28 со жиро сметка 40120-601-261619.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. “Горѓи Сугаре” бр. 2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.X.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (15948)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 130/98 од 4.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие “Сан Комерц Компани” експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. “Париска комуна” бр., 14/2-13 со жиро сметка 40110-601-328252.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. “Горѓи Сугаре” бр. 2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.X.1998 година, во 9,00 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15947)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 46/98 од 25.IX.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија и услуги “Агровет” ц.о. од Скопје, ул. “Баница” бр., 26 со жиро сметка 40100-601-72322.

За ликвидационен управник се определува Ацевски Зоран од Скопје, ул. “Њу Делхиска” бр. 2/4-21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидаторот со пријава во два примероци со

докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према Претпријатието во ликвидацијата, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16089)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава парцела на КП број 5897/1, план во Кучевиште, сопственост на Иванов Симеон од Скопје, и тоа една половина идеален дел со површина од 898,5 метри квадратни, по цена од 100 денари за еден метар квадратен или вкупно 89.850,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир во Скопје. (15097)

Се продава парцела на КП број 1532 во место викано Сидоски Брест, КО Радишани, сопственост на г-ѓа Трајанка Крстева од Скопје, 8/418 идеален дел со површина од 212 метри квадратни, по цена од 80,00 денари за метар квадратен или вкупно 16.880,00 денари како и 3/418 идеален дел од истата парцела што изнесува 79 метри квадратни по цена од 80,00 денари за еден метар квадратен или вкупно 6.320,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир во Скопје. (15629)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП број 347, план 3, скица 8, место викано Гладно Поле, класа 5, површина 15.060 метри квадратни, КП бр. 347 план 3, скица 8, место викано Гладно Поле, класа 4, површина 7.760 метри квадратни во К.О. Мршевци, а сопственост на Силвана Ерац, КП 522, план 5, скица 10, култура нива, класа 5, површина 8.620 метри квадратни; КП 523 план 5, скица 10, култура лозје, класа 3, површина 2.630 метри квадратни сите три парцели во место викано Куле Дера, во К.О. Дељадровци сопственост на Силвана Ерац за цена од 320,00 денари.

Исто така се продава и нива - површина 1643 метри квадратни, двор површина 500 метри квадратни и под објект површина 127 метри квадратни построена во КП 774, план 6, скица 9, во место викано Село, класа 4, во К.О. Мршевци, а сопственост на Силвана Ерац, Снежана Пиличковска и Марија Стаменковиќ

на по идеален дел од 1/3, како наследници на Ерац Милован од с. Мршевци, по цена од 320,00 денари.

Се повикуваат задничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" ББ - Трговски центар Автокоманда, Општина Гази Баба - Скопје. (15964)

Се продава земјиште - нива построена на КП број 214, план 4, скица 5, место викано Бутурес, класа 4, површина 1160 метри квадратни, во КО Г. Соње, сопственост на Блажевски Благоја село Долно Соње, бр. 9 за цена од 200.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" ББ - Трговски центар Автокоманда Општина Гази Баба - Скопје. (15220)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП бр. 926/2, план уп.бр. 1/01-274 од 22.IX.1998 година на место викано Дубни пут, овошна градина 5 класа со површина од 1413 метри квадратни, опишано по ПЛ. бр. 659 на КО Одри, сопственост на Божиновски Драганов Стојан од с. Одри, за цена од 1.800.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илиндекс" бр. 76, Тетово. (16110)

Се продава недвижен имот построен на КП бр. 554/1, план уп.бр. 3 скица 10 со површина од а. 37, мк. 71, со катарстаски приход од 268,90 денари, сопственост на Аручи Мустафа Адиле од с. Врпчиште - Гостивар, според поседовен лист бр. 192 издаден од Г.О. - Гостивар по цена од 160.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до Аручи Адиле од с. Врпчиште - Гостивар.

Се разменува земјоделско земјиште-нива КП бр. 1214, план уп.бр. 1103-1799/1 од 12.VIII.1998 година на место викано Плочарица, нива 1 класа во површина од 3000 метри квадратни, по ПЛ бр. 145 на КО Боговиње, сопственост на Зилбеари Реџепа Љатиф од с. Боговиње и КП бр. 1727/2, план уп.бр.1103-1799/1 од 12.VIII.1998 година на МВ Папраница нива 2 класа во површина 1535 метри квадратни, опишана по ПЛ бр. 828 на КО Боговиње, сопственост на Абдии Алита Сали од с. Боговиње.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, писмено да се изјаснат за при-фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул.“Илинденска” бр. 76, Тетово. (16140)

Се продава земјоделско земјиште-нива ½ една идеална половина од КП бр.6659/2, план уп.бр.1/03-/429 од 22.VII.1998 година на место викано ДЕРЕБАЈ, нива 1 класа во површина од 700 метри квадратни, опишано по ПЛ бр. 8529 на КО Тетово, сопственост на Бафќари Исенов Муамед од с. Голема Речица и Етеми Амзов Таџедин од Тетово, ул.“Благоја Тоска” бр. 208, за цена од 900.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, писмено да се изјаснат за при-фаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул.“Илинденска” бр. 76, Тетово. (16141)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.409636/94, издаден од УВР - Тетово на име Мифтари Ибраим, с. Гургурница, Тетово. (15917)

Пасош бр.267355, издаден од УВР - Куманово на име Јакупи Скендер, ул.“Пролетерска бригада” бр.11, Куманово. (15941)

Пасош бр.0477511/94, издаден од УВР - Скопје на име Ивица Кикиреков, ул.“Гвадалахара” бр.5 а, Скопје.

Пасош бр. 874970/96, издаден од УВР - Скопје на име Рушид Рамадани ул.“103” бр.9-с. Кондово, Скопје.

Пасош бр. 481805/94, издаден од УВР - Скопје на име Ердун Сулејмани, ул.“397” бр. 3 а, Скопје. (15966)

Пасош бр. 936263/96, издаден од УВР - Скопје на име Шабан Усеин, ул.“Слан Дол” бр.6, Скопје. (15967)

Пасош бр.0858511 на име Павлова Добрица, ул.“Сремска” бр. 20, Кочани. (16039)

Пасош бр.0115264, издаден од УВР - Кочани на име Јованов Руме, с. Грдовци, Кочани. (16040)

Пасош бр. 1029368 на име Лазов Марјанчо, с. Росоман, Кавадарци. (16041)

Пасош бр.145580 на име Сулејмани Кани, с. Чегране, Гостивар. (16042)

Пасош бр 945762, издаден од УВР - Штип на име Ефремов Горанче, ул.“Косовска” бр.149, Штип. (16044)

Пасош бр.0416716, издаден од ОВР - Радовиш на име Тасев М.Славе, с. Злеово, Радовиш. (16045)

Пасош бр.784339/96, издаден од ОВР - Струга на име Петкоски Трајко, ул.“Партизанска” бр. 31, Струга.

Пасош бр. 760942/96, издаден од УВР - Куманово на име Мухареми Скендер, с. Лојане, Куманово. (16048)

Пасош бр.0863725, издаден од ОВР - Дебар на име Дука Арбунеша ул.“Ц.Уштеленца” бр.47, Дебар. (16049)

Пасош бр.0185998, издаден од ОВР - Дебар на име Дука Мусли, ул.“Ц.Уштеленца” бр. 47, Дебар. (16050)

Пасош бр.1004482, издаден од УВР - Штип на име Камчев Ангел, ул.“Солидарност” бр.11/17, Штип.

Пасош бр. 910469, издаден од УВР - Скопје на име Демир Цурџеман, ул.“Брсјачка буна” бр.94, Скопје.

Пасош бр.1089112, издаден од УВР - Скопје на име Исмет Хасан, ул.“Нов живот” бр.20 б, Скопје. (16056)

Пасош бр.126187, издаден од УВР - Скопје на име Вахит Исмаили, ул.“20” бр.78, с. Сарај, Скопје. (16057)

Пасош бр. 0161918/94, издаден од УВР - Скопје на име Расим Лимани, с. Никоштак, Скопје. (16058)

Пасош бр. 991796/97, издаден од УВР - Скопје на име Ѓорѓевиќ Катерина, ул. “Славка Димкова” бр. 84, Скопје. (16059)

Пасош бр.280982, издаден од УВР - Скопје на име Драгица Томановска, ул. “Браќа Чакреви” бр.25 б, Скопје. (16061)

Пасош бр.435223/94, издаден од Скопје на име Бошнакоска Гордана, ул.“Ј. Гаргарин” бр.17/3-10, Скопје.

Пасош бр. 941594/96, издаден од УВР - Скопје на име Љамалари Муса, ул.“Ц. Димов” бр.116, Скопје. (16063)

Пасош бр. 233546/94, издаден од УВР - Тетово на име Јакупи Исмен, с. Добарце, Тетово. (16066)

Пасош бр.97261 на име Трајанов Зоран, Радовиш.

Пасош бр. 0219354, издаден од ОВР - Дебар на име Акиковски Аќиф, ул.“Б. Поход”, Радовиш. (16069)

Пасош бр.586327, издаден од УВР - Штип на име Чамбов Иван, ул.“Пиринска” бр. 1, Штип. (16070)

Пасош бр.0498872, издаден од УВР - Гевгелија на име Танев Јанко, ул.“Земунска” бр. 9, Гевгелија. (16071)

Пасош бр.142658, издаден од УВР - Гевгелија на име Митрова Соња, ул.“В.Кантарџиев” бр.24, Гевгелија.

Пасош бр.1056488, издаден од УВР - Штип на име Манев Виктор, ул.“Партизанска” бр.42/2, Штип. (16074)

Пасош бр.356056/96, издаден од УВР - Скопје на име Коцева Љубица, ул.“В. Ѓоргов” бр.30/6, Скопје. (16087)

Пасош бр. 160855/94, издаден од УВР - Скопје на име Никола Радевски, ул. “Б. Орландиќ” бр.20 а, Скопје.

Пасош бр.1141371/98, издаден од УВР - Скопје на име Драгана Радевска, ул.“Б. Орландиќ” бр. 20 а, Скопје.

Пасош бр. 0941535/96, издаден од УВР - Скопје на име Асани Неџат, ул.“А. Станиќ” бр.30, Скопје. (16098)

Пасош бр.554408/95, издаден од УВР - Скопје на име Кочан Рамис, ул.“Н. Кучевишки” бр.28, Скопје. (16103)

Пасош бр. 624643/95, издаден од УВР - Скопје на име Кенан Алијов, с. Кондово ул.“100” бр.1, Скопје. (16104)

Пасош бр.0005253/92, издаден од УВР - Скопје на име Каев Зоран, ул.“Бриселска” бр.6-2/15, Скопје.

Чекови од бр. 3261292 до 3261301 и од бр. 3293705 до 3293719, од тековна сметка бр.125896/69, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кузмановска Дафина, Скопје. (15940)

Чекови од бр. 307521 до 307530, од тековна сметка бр. 115560-29, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ариф Абедин, Скопје. (15953)

Чекови од бр. 3120791 до 3120797, од тековна сметка бр.2041928, издадени од Поштанска штедилница - Скопје на име Стаматовски Нине, Скопје. (15965)

Чекови од тековна сметка бр. 6425/01, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Кочани на име Диме Атанасов, ул."Д.Влахов" бр. 98-1/3, Кочани.

Чекови од бр.298770 до 298784 од бр. 4122982 до 4122987, 4122978 и 4122979, од тековна сметка бр. 130640-61, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Алиевска Мелакат, Скопје. (16081)

Чекови од бр. 2001651 до 2001655, од тековна сметка бр. 124427-85, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лозановски Марјан, Скопје. (16084)

Чекови од бр. 2347409 до 2347424, од тековна сметка бр. 93516-62, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пехчевска Душка, Скопје. (16101)

Чекови бр.2826827,2826828,2826829, 2826831, 2826841, 2826843 и 2826844, од тековна сметка бр.37939-24, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рамо Пренткиќ, Скопје. (16109)

Работна книшка на име Вукчевиќ Биљана, Скопје.

Работна книшка на име Татјана Крстевска, Скопје.

Работна книшка на име Бети Јошевска, Скопје.

Работна книшка на име Јованчева Славне, Скопје.

Работна книшка на име Петровски Драган, Скопје.

Работна книшка на име Говедаровски Стојан, Скопје.

Работна книшка на име Илиевски Драги, Скопје.

Работна книшка на име Иванов Коста, Скопје.

Работна книшка на име Крстев Миле, Скопје. (16073)

Работна книшка на име Казим Хајриз, Скопје.

Работна книшка на име Акуни Сабедин, Скопје.

Работна книшка на име Драган Николовски, Скопје.

Работна книшка на име Јашар Севдије, Скопје.

Работна книшка на име Ацевска Божа, Скопје.

Работна книшка на име Ивановски Ефтим, Скопје.

Работна книшка на име Љури Јемни, Скопје. (16107)

Работна книшка на име Петков Љубинка, Скопје.

Воена книшка, издадена од Скопје на име Музафер Салиу, с. Студеничани, Скопје. (16067)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Заир Суат, ул."Брсјачка буна" бр. 179, Скопје. (14170)

Чековна картичка бр.6567/56 и чековите од бр. 205798 до 2050806, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Нановски Иван, ул. "В.Влаховиќ" бр.4/8, Штип. (16046)

Свидетелство за III година, издадено од ТУ "Наце Буѓони" Куманово на име Оперта Јасмин, ул."Д. Тицовиќ" бр.1-2/2, Куманово. (16002)

Церификат АДР бр. 85, издаден од Министерсво за сообраќај на име Пеев Ѓорѓи, с. Стојаково, Гевгелија. (15951)

Избирачка легитимација бр.13007829-01-01, издадена од Скопје на име Ангеловски Благој, Скопје. (16052)

Штедна книшка бр.560847-12, издадена од Стопанска банка АД Скопје на име Цубалевска Мара, Скопје.

Чекови од бр. 364867 до 364869 и броевите 312384, од 312388 до 312390, 666649, 666650, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име Миле Георгиевски, ул."Мирче Ацев" бр. 55, Штип.

Избирачка легитимација бр.12869371-01-01, издадена од Скопје на име Бендева Марија, ул."Братфорска" бр. 2/4-2, Скопје. (16078)

Избирачка легитимација бр. 12870388-01-01, издадени од Скопје на име Бендевска Јана, ул."Брадфорска" бр. 2/4-2, Скопје. (16079)

Избирачка легитимација бр. 12871198-01-01, издадена од Скопје на име Бендевски Димитрие, ул. "Брадфорска" бр. 2/4-2, Скопје. (16080)

Решение бр. 11-1558, издадено од Секретаријат за стопанство Чаир - Скопје на име Драган Ристов, Скопје.

Пасош бр. 111228/93, издаден од УВР - Јуманово на име Митромиќ Станика, с. Д. Коњаре, Куманово.

Пасош бр. 321571/94, издаден од УВР - Скопје на име Билјана, Ујдур, бул."Ј. Сандански" бр.84/3-12, Скопје.

Пасош бр.1020035/97, издаден од УВР - Скопје на име Нуредини Сељамин, ул."5" бр.29, с. Кондово, Скопје.

Пасош бр.784709, издаден од ОВР - Струга на име Полиси Кујтим, с. Долна Белица, Струга. (16126)

Пасош бр.0049959 на име Јошевска Силвија, с.Утово, Демир Хисар. (16129)

Пасош бр.091686 на име Османи Берат, с. Равен, Гостивар. (16133)

Пасош бр.1022129/97 на име Хисмани Идриз, с. Сламино, Тетово. (16134)

Пасош бр.217658/94 на име Рамадани Џеваир, ул. "Арсениј Јовков" бр. 18, Струга. (16135)

Пасош бр.186084/94 на име Рамадани Ике ул. "Арсениј Јовков" бр.18, Струга. (16136)

Пасош бр.0863452 на име Горенца Атве, Дебар.

Пасош бр.0027491, издаден од ОВР - Свети Николе на име Митев Ѓорѓи, ул."Крсте Мисирков" бб, Свети Николе. (16143)

Пасош бр.1075710, издаден од УВР - Куманово на име Стојановска Нада, нас. Ајдучка Чешма бр.233, Куманово. (16148)

Пасош бр.548002/95, издаден од УВР - Куманово на име Исени Шабан, ул."Перо Стојановски" бр.6, Куманово. (16150)

Пасош бр. 214712, издаден од УВР - Скопје на име Ирфан Садри, с. Арачиново, Скопје. (16155)

Пасош бр.947344/96, издаден од УВР - Скопје на име Елвис Јусуфовски, ул."Г. Пенков" бр.6 а, Скопје. (16156)

Пасош бр.866275/96, издаден од УВР - Скопје на име Огненка Козар Марковиќ, бул."П.Одреди" бр.17/3-13, Скопје. (16159)

Пасош бр.0216977 на име Иљазовски Зини, Дебар.

Пасош бр.0400266/94, издаден од УВР - Тетово на име Нуредини Рабит, с. Гургурница, Тетово. (16162)

Чекови од бр. 2299777 до 2299782 и бр. 02088950, од тековна сметка бр.2311-47, издадени од Комерцијално-инвестициона банка - Куманово на име Атанасовски Тане ул"Киро Антев" бр.8, Куманово. (16130)

Чекови од бр. 3990296 до 3990300 и од бр.3302431 до 3302436, од тековна сметка бр.30636-47, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бранко Спиркоски, Скопје. (16137)

Чекови бр. 4113179 и 4113180, од тековна сметка бр.111290-16, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ласков Драган, Скопје. (16138)

Чекови од бр. 3917189 до 3917192, 4287753, 4287760, 4287761 и 4287762, од тековна сметка бр. 42732-65, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Доне-ски Серафим, Скопје. (16158)

Работна книшка на име Стојановски Влатко, Скопје.

Работна книшка на име Петрески Благоја ул."Мице Козар" бр.94, Прилеп. (16128)

Работна книшка на име Кимоски Тони, ул."Круме Волнароски" бр.66, Прилеп. (16131)

Работна книшка на име Симовски Миле, Скопје.
 Работна книшка на име Исмаилоски Сухат, Скопје.
 Свидетелства за I и II година, издадени од Трговско училиште во Скопје на име Мустафа Заим, с. Семениште, Скопје. (16118)
 Индекс бр. 112, издаден од Ф. М. У. - Скопје на име Ефремова Маја, Скопје. (16144)
 Даночна картичка бр.0936002 на име "Зен" увоз-извоз Ц.О., Штип. (16132)
 Даночна картичка бр.403099111881, издадена од Управа за приходи - Скопје на име ПП "Виола", Скопје.
 Чекови од бр. 1145571 до 1145575, издадени од Стопанска банка - Главна филијала - Велес на име Груевски Иван, ул. "Кумановска" бр.24-1/4, Велес.
 Избирачка легитимација бр.11288146-01-01, издадена од Скопје на име Бајрами Елхам, с. Арачиново, Скопје.
 Избирачка легитимација бр. 11284710-01-01, издадена од Скопје на име Бајрами Рефик, с. Арачиново, Скопје.
 Решение бр. 25-3758, издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име Кадриу Ментор, Скопје. (16120)
 Решение бр. 25-1011, издадено од Секретаријат за стопанство Чаир - Скопје на име Дамир Цамовиќ, Скопје.
 Решение за компезациона работа бр.18-8706/2 од 12-11-1996 год., издадено од Министерство за надворешни работи - Скопје на име "Гелкос", Скопје. (16152)
 Пасош бр. 535902/94, издаден од УВР - Скопје на име Миќевски Александар, Скопје.
 Пасош бр. 158669/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Марија Стојанова, ул. "Пржино" бр. 24-а, Скопје.
 Пасош бр. 228171/94 на име Неби Шефи, с. Озориште, Тетово.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ Бр. 26/98), Акционерското Друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во државна сопственост Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 01/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ, МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА, ДИСТРИБУЦИЈА, ДИЗАЈН НА ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК 1998/99 ГОДИНА КАКО И РЕКЛАМИРАЊЕ ВО ТЕЛЕФОНСКИОТ ИМЕНИК (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач на повикот е: Акционерско Друштво за телекомуникации „Македонски телекомуникации“ во државна сопственост, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.
 1.2. Предмет. Печатење, маркетинг, продажба, дистрибуција и дизајн на Телефонски именик 1998/99 година, како и рекламирање во телефонскиот именик.

1.3. Количина:

– со кирилско писмо „бело-сини страни“ во тираж од 200.000 примероци,
 – со кирилско писмо „жолти страни“ во тираж од 45.000 примероци,
 – со латинско писмо „жолти страни“ во тираж од 5.000 примероци,
 – со латинско писмо „бело-сини страни“ во тираж од 2.500 примероци.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

– Квалитет	30 бода
– Рок на испорака	20 бода
– Поспродажни сервиси	15 бода
– Референци на понудувачот	10 бода
– Цени	10 бода

– Можен продажен рекламен простор изразен во страни и во вкупен износ	10 бода
– Услови на плаќање	5 бода

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Рок на поднесување на понудите: 36 дена од денот на објавувањето на овој отворен повик до 12,00 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.8. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26 од 12.06.1998 година)

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

2.1. Понудувачот треба со понудата да достави и листа на извршени печатарски, маркетинг и дизајн услуги (референца).

2.2. Понудувачот има обврска да изврши дистрибуција и продажба на телефонскиот именик, а исто така да изврши и продажба на рекламниот простор во тф. именик по барање на нарачателот.

2.3. Рок на печатење на телефонскиот именик: не повеќе од 120 дена од денот на склучување на договорот со избраниот понудувач

2.4. Набавувачот го задржува правото на издавач на телефонски именик.

2.5. Набавувачот го задржува правото да ја уреди предната и задната корица и бридот на секоја книга од телефонскиот именик.

2.6. Набавувачот го задржува правото на надзор во формирањето на цената на рекламниот простор во телефонскиот именик.

2.7. Набавувачот има право на надзор во вршењето на маркетингот.

2.8. Набавувачот податоците за претплатниците ќе ги доставува на ДАТ КАСЕТА од 4 мм.

2.9. Понудувачот се обврзува податоците од ДАТ касетата да ги користи исклучиво само за печатење на именикот, а по издавањето да ги врати на нарачателот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде завршен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават придружната документација предвидена во член 22 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудите треба да бидат придружени со тендер гаранција во износ не помал од 5% од вкупната вредност на понудата.

3.5. Тендер документацијата може да се подигне во АД „Македонски телекомуникации“, Скопје, во Центар за телекомуникации Телеграф Телефон Скопје, во канцеларија број 12 кај г-ѓа Маргарита Николовска, секој работен ден од 10 до 12 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер документацијата е неповратен износ од 100 ДЕМ во денарска противвредност пресметан по средниот курс на Народна банка и тоа на жиро сметка 40100-601-409621 или на девизна жиро-сметка преку Комерцијална банка Скопје 40100-620-16-25730522-1950.

3.6. Понудувачите кои ќе купат тендер документација ќе имаат право да поднесат понуди.

3.7. Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД „Македонски телекомуникации“ ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

3.8 Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да предадат писмено овластување за застапување на понудувачот

3.9 Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 04.11.1998 год во 12 ч во просториите на дирекцијата на АД „Македонски телекомуникации“, Скопје во салата на 4-ти кат

4 ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1 Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик и Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани

4.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда

4.3 За дополнителни информации понудувачите може да контактираат со Николовска Маргарита тел 230-366.

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр 26/98), Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија објавува

Б А Р А Њ Е Бр. 02-3925/98 СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувач на јавниот повик е Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ул „12 Ударна бригада“ бб, тел 115-133

1.2 Предмет на набавката е:

1. 10 фотокопири марка KANON NP 6216
2. 4 еркондициони марка FUJITSU ASY 12 ASE со следниве карактеристики:
 - ладна моќност од 11 800 BTU,
 - со топлотна снага од 12.000 BTU,
 - отстранување на влажност 1,8 L/h,
 - циркулација на воздухот во собата 475-500 м³/h;
3. 100 метри метални монтажни сталажи за архивирање на предмети

1.3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми.

- рок на испорака;
- висина на цената;
- рок и начин на плаќање.

1.4 Постапката по јавниот повик се спроведува на начин и во согласност со Законот за јавни набавки.

II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

2.2. Рок на доставување на понудите по ова барање е 5 дена од денот на објавувањето на повикот.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите кои не се предадени во рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите во барањето, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

3.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

3.3. Дополнително појаснување може да се добие на тел. 115-133 – Отсек за набавки и одржување при Фондот.

Од Комисијата за јавни набавки

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија објавува

Б А Р А Њ Е Бр. 02-3859/98 СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувач на јавниот повик е Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ул „12 Ударна бригада“ бб, тел. 115-133

1.2 Предмет на набавката се патнички моторни возила марка „Фиат“ тип „Уно“, зафатнина на моторот 1 000 кубика

1.3 Количина на набавката се 7(седум) патнички моторни возила

1.4 Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми.

- рок на испорака,
- висина на цената,
- рок и начин на плаќање

1.5 Постапката по јавниот повик се спроведува на начин и во согласност со Законот за јавни набавки.

II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

2.1 Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

2.2 Рок на доставување на понудите по ова барање е 5 дена од денот на објавувањето на повикот.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите кои не се предадени во рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите во барањето, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

3.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

3.3. Дополнително појаснување може да се добие на тел 115-133 – Отсек за набавки и одржување при Фондот

Од Комисијата за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 38-28/98 ЗА ЗАФАЌАЊЕ НА ТРИ ИЗВОРИ ЗА ВОДОС- НАБДУВАЊЕ НА НОВОПРОЕКТИРАНИТЕ НА- СЕЛЕНИ МЕСТА ЗДУЊЕ, БЛИЗАНСКО И БЕ- ЛИЦА (ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЈА)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 38-28/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2 Предметот на набавката е прибирање на понуди за зафаќање на три извори за водоснабдување на новопроектираните населени места Здуње, Близанско и Белица (проект и реализација)

1.3 Повикот е јавен и отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица

1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

2.1. Податоците за предметот на набавка ќе бидат добиени со увид на секој локалитет поединечно и тоа:

- изворот за с. Здуње во месноста Манастириште;
 - изворот за с. Близанско во месноста Извориште;
 - изворот за с. Белица изворот на р. Белешница;
- Реализацијата на предметот на набавка во се е према предметот.

2.2. Заинтересираните понудувачи информации ќе можат да добијат во просториите на ЈП ЕСМ – Подружница ХЕЦ „Козјак“ на ул. „11 Октомври“ бр. 9 кат 9, соба бр. 6 во Скопје, секој работен ден од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ часот, во времето на траењето на јавниот повик (лице за контакт Анастасова Коцова Елеонора, тел. 149-149; 111-301)

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и евентуалните подизведувачи.
- 3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), на паритет ХЕЦ „Козјак“ изразена во германски марки.
- 3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.
- 3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).
- 3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката – услугата.
- 3.7. Понудата треба да има рок на важност.
- 3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
- 4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки;
- доказ за проектирање и изведба на овој вид на работи за последните три години (најмалку три слични проекти).
 - посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот;
 - искуство на раководителот на објектот за изградба на слични објекти;
 - список на подизведувачи и опрема која ќе ја употреби.
- 4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.
- 4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.
- 4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 10% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 5.1. Цена на чинење
- 5.2. Квалитет
- 5.3. Рок на изведување
- 5.4. Квалитет.....

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса
ЈП „Електростопанство на Македонија“
Комисија за јавни набавки за ХЕЦ „Козјак“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
- 6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 12.11.1998 во 12 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, 9 кат, соба бр. 6 на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО – ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ЧИТАЛНА ПРИ НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик бр. 1 е НУБ „Св. Климент Охридски“, со седиште на бул. „Гоце Делчев“ бр. 6 во Скопје.
2. Предмет на набавка е изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи за: Специјализирана читална на објектот на НУБ „Св. Климент Охридски“.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи за: Специјализирана читална на објектот на НУБ „Св. Климент Охридски“.

2. Тендерската документација заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во просториите на Народната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, бул. „Гоце Делчев“ бр. 6 во Скопје, секој работен ден од 8 до 14 часот, во времето на траењето на јавниот повик.

3. При подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплати 2.260 денари неповратен надоместок на жиро сметка 40100-788-698 или на благајна на Библиотеката.

4. Изведбениот проект е ставен на увид кај секретарот на Библиотеката и тоа на 6, 7, 12 и 13 октомври 1998 година од 11 до 13 часот.

Единствен даночен број на Библиотеката е 4030974210496.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- обем и количина на набавката (спецификација);
- цената на секоја позиција од набавката посебно, како и вкупна цена на набавката изразена во денари;
- начин на плаќање;
- гарантен рок;
- рок за извршување на работите;
- фактор на непредвидени работи.

7. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на отворањето.

8. Рок на прием на понудите: до денот и часот на јавното отворање на понудите.

9. Доказ за финансиската способност на понудувачот (преку документ за бонитет, кој го издава институцијата за платен промет), согласно член 22 од Законот и Правилникот за содржината на документот за бонитет, доказ дека не е во стечај, ликвидација, доказ дека нема забрана за вршење на дејност).

10. Доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

- список на извршени услуги во последните три години со износи;
- опис на технички постројки на понудувачот и мерки што ги презел за обезбедување на квалитетот.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки) се:

- техничка способност на понудувачот;
- начин и услови на плаќање;
- цена;
- рок на извршување на работите.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот и истата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на јавниот повик. Во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот. Во пликот има уште два затворени плика, од кои во едниот е содржана понудата со финансиските документи, а другиот ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 16.10.1998 година.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 16.10.1998 година во 12 часот во просториите на Народната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, бул. „Гоце Делчев“ бр. 6 – Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавни набавки (Службен весник на Р.М. бр.26/98), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР.2 ЗА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Македонската радио-телевизија, бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје има потреба од годишна набавка на канцелариски материјали.

Списокот на канцелариски материјали, кој содржи месечни количества, називи, видови и други потребни елементи може да се добие во Одделението за комерцијални работи при МРТ секој работен ден од 8 – 12 часот.

1.2. Рокот и големината на испораката на одредени количини од вкупните количини предвидени со договорот ќе се реализираат во зависност од финансиските можности на МРТ.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- назив на производот (тип-марка),
- цените на производите искажани поединечно и во вкупен износ, франко магацин на МРТ,
- рок и начин на плаќање,
- рок на важност на понудата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонската радио-телевизија на бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје, или со предавање на Комисијата на лице место.

3.3. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознака „не отворај“ и бројот на повикот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти.

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“ а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

3.4. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

3.5. Крајниот рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

3.6. Понудувачот кон понудата задолжително доставува соодветен документ за бонитетот од ноемтелот на

платен промет, како доказ за неговата финансиска и економска способност (член 22 од Законот за јавни набавки)

3.7. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 од членот 24 од Законот за јавни набавки.

4. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници од понудувачите ќе биде извршена во 10,00 часот на 28.10.1998 год. во просториите на Македонската радио-телевизија на 13 кат, соба бр.1303.

4.2. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање (член 29 став 2 од Законот за јавни набавки).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена,

5.2. Квалитетот на производите,

5.3. Рок и начин на плаќање, при што во вреднувањето на понудите предност ќе имаат под исти услови понудите со начин на плаќање по пат на компензација.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик, нема да бидат разгледувани.

6.2. Дополнителни информации може да се добијат на телефон 091-213-133 и 091/112-200 лок.20-98 и факс 091/221-104.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ бр. 26/98), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА НА ВОЗИЛА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Македонската радио-телевизија, бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје има потреба од сервисирање и поправка на возила и тоа:

- патнички возила,
- теренски возила,
- репортажни возила.

Списокот на возилата и други потребни елементи може да се добие во Одделението за комерцијални работи при МРТ секој работен ден од 8 – 12 часот.

1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- назив на сервисната услуга,
- опис на одделни фази при редовно сервисирање, согласно важечките технички нормативи,
- цена,
- рок и начин на плаќање,
- рокови за отстранување на дефектите,
- рок на важност на понудата,
- други карактеристични услови кои се специфични за одделен тип на услуга односно сервисирање.
- Техничките карактеристики на производите (резервните делови) кои се вградуваат во возилата треба да се во согласност со стандардите на Р.М. и со меѓуна-

родните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Македонското радио-телевизија на бул. „Гоце Делчев“ бб, Скопје, или со предавање на Комисијата на лице место.

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Јавната установа Центар за стручно образование, оспособување и развој – Битола објавува

БАРАЊЕ БРОЈ 1 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ ВО ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ НА ПЕЛИСТЕР

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на барањето е Центарот за стручно образование, оспособување и развој со седиште во Битола на ул. „Београдска“ бр. 4;

1.2. Предмет на барањето е прибирање понуди за реконструкција на системот за парно греење во Тренинг-центарот на објектот Пелистер;

1.3. Обемот на работите даден во техничката документација.

1.4. Барањето е јавно, при што набавката ќе се спроведе со прибирање понуди во согласност со Законот за јавни набавки, („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98);

1.5. Отворањето на понудите ќе се изврши без присуство на понудувачите;

1.6. Критериумите за избор на најповолен понудувач се: цена, рок на изведба, квалитет на услугите, начин на плаќање и документација за бонитет.

2. РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

2.1. Рок на доставување на понудите е седум 7 дена од објавувањето во јавно гласило;

2.2. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

Јавна установа – „Центар за стручно образование, оспособување и развој“ (Комисија за јавни набавки) ул. „Београдска“ бр. 4;

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Техничката документација (предмер-пресметка) може да се подигне во просториите на Центарот за стручно образование, оспособување и развој (Комисија за јавна набавка).

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да биде комплетна според сите ставки од техничката документација;

4.2. Понудата треба да содржи цени по позиции и вкупна цена;

4.3. Рок на изведба на предметните работи и гаранција на квалитетот на изведените работи.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот;

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање на архивата во Центарот за стручно образование, оспособување и развој;

5.3. Понудата и другата документација се доставува во запечатен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, бројот на барањето и името на објектот.

Во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот, пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот – понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два запечатени плика. Едниот плик треба да ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација со точна адреса на испраќачот – понудувачот.

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација:

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитетот издаден од носителот на платниот промет;
- Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана од одговорното лице на понудувачот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето нема да бидат разгледани;

6.2. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Дополнителни објаснувања може да се добијат на телефон 224-090.

Врз основа на член 10, 14 15 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки-градежни работи на Општина Куманово, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. 1. Набавувач: Општина Куманово, ул. „11 Октомври“ б.б. Куманово

1. 2. Предмет на набавката е: прибирање на понуди за изведување на градежни работи (земјени работи).

1. 2. 1. Главен доводен вод од брана „Липково“ до филтер станица во Куманово. (1-ва фаза од стационача. 7+882,12 до стационача. 8+574,18).

1. 3. Обемот на градежни работи е даден во тендерската документација.

1. 4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица регистрирани за ваков вид дејност.

1. 5. Критериум за најдоболен понудувач се: цена, рок, начин на плаќање, документ за бонитет и техничка оспособеност.

2. РОКОВИ

2. 1. Рок на поднесување на понудите: до денот и часот на јавното отворање на понудите.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. 1. Тендерската документација може да се види и подигне во Општина Куманово, ул. 11 „Октомври“ б.б. Куманово, со надомест од 2000 денари.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4. 1. Понудите треба да содржат единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата, според тендерот, изразена во денари.

4. 2. Начин на плаќање (за аванс е потребно да се обезбеди банкарска гаранција).

4. 3. Рок на изведување на предметните работи и гаранција на квалитетот на изведените работи.

4. 4. Изјава дали понудувачот работите ќе ги изведува сам или ќе ангажира и подизведувачи.

4. 5. Понудувачите се должни кон понудите да ја достават следната документација:

4. 5. 1. Придружна документација

– извод од регистрација на дејноста;

– документ за бонитет изведен од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет донесен од министерот за финансии;

– изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот;

4. 5. 2. Документација за техничка оспособеност:

– референц листа и список за досега извршени работи во последните три години, по објекти, износи и датуми;

– број и структура на вработени;

– податоци за расположивата опрема.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5. 1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на субјектот.

5. 2. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.

5. 3. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во архива на Општина Куманово, ул. „11 Октомври“ б.б. Куманово, или со предавање на Комисијата на самото место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5. 4. Понудата и другата документација посебно за секој објект се доставува во еден запечатен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, и бројот на барањето и име на објектот. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот, и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ со точна адреса на испраќачот – понудувачот.

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6. 1. Отворањето на понудите во присуство на овластени претставници на понудата ќе биде извршено на 13.10.1998 година, вторник, со почеток во 11,00 часот, во просториите на Општина Куманово.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои не се предадени во рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат разгледувани.

7. 2. Секој субјект може да учествува само со една понуда по објектот.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 0901/25-127.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-47/487

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачателот на отворениот повик е Министерство за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката:

Свежо овојце, зеленчук, леб, буреќ, свежо млеко и јогурт, за потребите на гарнизонот Кичево – (видови и количини наведени во Список бр. 1).

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб – Скопје во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во просториите на гарнизонот Кичево.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- цена (без пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет.

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со „Правилникот за содржина на документот за бонитет“ („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност,
- доказ за техничка-технолошка способност на понудувачот за производство на бараните производи (расположливи производни капацитети, број на запослени, стручни технички лица и друго).

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

3. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизонот Кичево со почеток во 11 часот, петнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет,
- цена,
- начин и услови на плаќање,
- техничка и технолошка можност за производство и испорака на бараните прехранбени артикли.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат по истекнување на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може да достави само една понуда.

Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/10 22 99.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ број 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 15-43/359

1. Предмет на јавниот повик – Конфекционирање на маскирна униформа и тоа:

- маскирна капа 5.000 парчиња
- маскирна блуза 3.000 парчиња
- маскирни панталони 3.000 парчиња
- маскирна ветровка 1.000 парчиња
- маскирна кошула 9.000 парчиња

Основниот материјал – ткаенината ја обезбедува Министерството за одбрана, а потрошниот материјал го обезбедуваат понудувачите.

Конфекционирањето се врши по стандарди и големински броеви дадени од страна на Министерството за одбрана.

Рокот на конфекционирање на бараните производи е 30 дена сметајќи од денот на доставување на ткаенината, а испораката ќе биде франко Скопје.

Пакувањето на конфекционираните производи да биде во петослојни картонски кутии, а што конкретно ќе се регулира во договорот за секој поединечен производ.

Конфекционирањето на бараните производи ќе биде со можност за поделба на количината.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,
- цена (поединечно за секој производ), без пресметан данок на промет,
- рок на испорака, и
- рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- висина на цената,
- начин и услови на плаќање,
- техничка технолошка можност за конфекционирање на бараните производи, и
- рокот на испорака.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително обавезно да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со „Правилникот за содржината на документот за бонитет“ („Службен весник на РМ“ број 32/98),
- извод од регистрација на дејноста,
- изјава дека понудувачот не е во стечај и во процес на ликвидација, потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност,
- доказ за техничката и технолошката способност на понудувачот за конфекционирање на бараните производи (расположливи производни капацитети, број на вработени, стручни технички лица и друго).

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на Комисијата да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 10,00 часот, петна-

есеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса „Министерство за одбрана на Република Македонија“ ул. „Орце Николов“ 66, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 10 21 67.

Министерство за одбрана

ОБЈАВИ

Врз основа на член 416 од Законот за трговски друштва, а во врска со Одлуката бр. 0201-1645/2 од 23.06.1998 година, Одборот на директори на ТЕТЕКС АД Тетово

ОБЈАВУВА

Дека Волнарскиот комбинат Тодор Циповски – Мерцан ТЕТЕКС АД–Тетово со Одлука бр. 0201-1645/2 од 23.06.1998 година изврши намалување на основната главнина со што проценетата вредност во износ од 2.856.896.383,40 денари се утврдува на износ од 1.413.888.223,00 денари и истата е запишана во трговскиот регистар.

Се известуваат сите доверители кои постоеле на денот кога е објавен уписот на Одлуката за намалување на основната главнина, дека ТЕТЕКС АД – Тетово гарантира да нивните побарувања ќе бидат намирени согласно нивната доспеаност.

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец септември 1998 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра гранка	основица
0101 Електростопанство	8.999
0102 Производство на јаглен	5.033
0105 Производство на нафтени деривати	7.841
0106 Производство на железна руда	–
0107 Црна металургија	6.415

0108 Производство на руди на обоени метали	6.107
0109 Производство на обоени метали	8.540
0110 Преработка на обоени метали	–
0111 Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	2.836
0112 Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.014
0113 Металопреработувачка дејност	5.522
0114 Машиноградба	5.149
0115 Производство на сообраќајни средства	5.155
0117 Производство на електрични машини и апарати	5.602
0118 Производство на базни хемиски производи	6.466
0119 Преработка на хемиски производи	10.458
0120 Производство на камен, чакал и песок	6.340
0121 Производство на градежен материјал	8.421
0122 Производство на режана граѓа и плочи	2.088
0123 Производство на финални произв. од дрво	3.286
0124 Производство и преработка на хартија	4.650
0125 Произв. на текстил, предива и ткаенини	3.816
0126 Произв. на готови текстилни производи	3.916
0127 Производство на кожа и крзно	2.584
0128 Произв. на кожни обувки и галантерија	2.066
0130 Производство на прехранбени производи	7.326
0131 Производство на пијалаци	10.116
0132 Производство на добиточна храна	6.629
0133 Производство и преработка на тутун	7.285
0134 Графичка дејност	5.535
0135 Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	4.899
0139 Производство на разновидни производи	5.508
0201 Земјоделско производство	5.370
0202 Земјоделски услуги	8.423
0203 Рибарство	3.389
0300 Шумарство	5.437
0400 Водостопанство	5.334
0501 Високоградба	4.233
0502 Нискоградба и хидроградба	5.227
0503 Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	4.939
0601 Железнички сообраќај	6.401
0604 Воздушен сообраќај	10.279
0605 Друмски сообраќај	4.520
0606 Градски сообраќај	5.690
0608 Претоварни услуги	–
0609 ПТТ услуги и врски	8.159
0701 Трговија на мало	5.041
0702 Трговија на големо	10.529

0703 Надворешна трговија	7.287
0801 Угостителство	5.343
0802 Туристичко посредување	4.378
0901 Занаетчиски услуги и поправки	5.330
0902 Лични услуги и услуги на домаќинство	5.204
1001 Уредување на населби и простори	6.148
1002 Станбена дејност	9.306
1003 Комунална дејност	6.443
1101 Банкарство	10.672
1102 Осигурување на имоти и лица	11.424
1103 Услуги во областа на прометот	9.885
1104 Просектир. и сродни-тех услуги	5.517
1105 Геолошки истражувања	6.477
1106 Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	5.952
1109 Деловни услуги	7.769
1201 Образованис	6.035
1202 Научно истражувачка дејност	7.258
1203 Култура, уметност и информации	6.268
1204 Физичка култура и спорт	5.734
1301 Здравствена заштита	6.542
1302 Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	5.029
1401 Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.494
1402 Самоуправни интересни заедници	6.945
1403 Здруженија	9.532
1404 Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	8.382

Министер,
Насер Зибири, с.р.

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален данок од доход („Службен весник на РМ“ бр 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец септември 1998 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 9.500 денари.

Министер,
Насер Зибири, с.р.

СОДРЖИНА

Страна

1253. Одлука за помилување на осудени лица . . .	2513
1254. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Кралството Лесото	2513
1255. Одлука за пренесување на правото на користење на деловни простории	2513

1256. Одлука за пренесување на правото на користење на деловни простории	2513
1257. Одлука за отуѓување на недвижен имот сопственост на Република Македонија . . .	2514
1258. Одлука за продажба на државниот капитал во АД РЖ „Скопје Фаморд“ - Скопје	2514
1259. Одлука за определување на услови за градба за објектот „СОС-детско село“, што треба да се гради во општината Гази Баба - Скопје	2514
1260. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното училиште за средно образование „Браќа Миладиновци“ - Скопје	2515
1261. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Санде Штерјоски“ - Кичево	2515
1262. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно медицинско училиште „Јане Сандански“ - Штип	2515
1263. Одлука за дополнување на Одлуката за учество на Републиката во финансирањето на општествените организации, друштва, здруженија и сојузи на граѓани во 1998 година	2515
1264. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2515
1265. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2516
1266. Правилник за вршење на работите на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање	2516
1267. Правилник за содржината на посебните планови за стопанисување со шуми, посебните планови за одгледување и заштитата на шуми и годишните изведбени планови	2518
1268. Решение за поништување на Решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	2537
1269. Одлука за изменување на Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 10 во Општина Струмица – дел	2537
1270. Одлука за изменување на Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 54 во општините Гостивар – дел и Долна Бањица	2537
1271. Одлука за изменување на Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 62 во општина Гази Баба – дел	2537
1272. Одлука за изменување на Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 79 во општините Сарај – дел и Горче Петров – дел	2538
1273. Одлука за изменување на Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 80 во општината Горче Петров – дел	2538
Исправка на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 20 во општините Куманово – дел и Старо Нагоричане	2538
Исправка на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 35 во општина Прилеп – дел	2538

ТАРИФА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕ- ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

1. СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, оставински расправи, повикување на наследници со непознатото место на живеење и сл. – 500,00 денари.
2. ЈАВНИ ПОВИЦИ И КОНКУРСИ – 5.000,00 денари од објавена страница во весникот.
3. ОСНОВАЊЕ-ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот регистар на РО, трговец-поединец, претпријатија и дуќани – 700,00 денари.
4. ПРОМЕНА во судскиот регистар на РО, трговец-поединец, претпријатија и дуќани – 450,00 денари.
5. УСОГЛАСУВАЊЕ-ПРЕТВОРАЊЕ ВО ДОО – со Законот за трансформација на претпријатијата и трговските друштва – 900,00 денари.
6. ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ на претставништва на странски лица – 1.500,00 денари.
7. НОТАРСКИ ОГЛАСИ – 500,00 денари.
8. СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ И ЛИКВИДАЦИИ – 600,00 денари.
9. РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ – 500,00 денари.
10. РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ – 500,00 денари.
11. КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ, АКТИ НА ЗАЕДНИЦИ, ФОНДОВИ И ЗАВОДИ – 5.000,00 денари за една објавена страница во весникот.
12. ОГЛАСИ за повикување на поранешни сопственици и нивни правни наследници (за трансформација) и ОБЈАВИ за трансформација на претпријатија – 2.000,00 денари.
13. ОДЛУКИ за трансформација на претпријатија со општествен капитал – 5.000,00 за една страница во весникот.

ОБЈАВУВАЊЕ ЗА НЕВАЖНИ:

14. ПАСОШИ – 200,00 денари.
15. ДАНОЧНИ КАРТИЧКИ И МАГНЕТНИ КАРТИЧКИ – 200,00 денари.
16. ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ – 300,00 денари.
17. ТЕКОВНИ КНИШКИ, чекови од тековни сметки, полиси, гаранции и кредитни писма и др. – 100,00 денари.
18. ЦЕРТИФИКАТИ – 300,00 денари.
19. Работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи – 100,00 денари.
20. РЕШЕНИЕ – ОДОБРЕНИЕ за вршење занаетска дејност – 200,00 денари.
21. РЕШЕНИЕ за престанок на дејност на трговец-поединец – 200,00 денари.
22. РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ПРЕТСТАВНИШТВО на странско лице – 350,00 денари.
23. РЕШЕНИЕ за комисионациони работи со странство – 350,00 денари.

Огласната такса се наплатува на жиро сметка 40100-603-12498 НИРО Службен весник на РМ, и на благајната во работните простории.

- Исправка на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 3 во општините Долнени, Тополчани, Кривопащани и Витолиште 2538
- Исправка на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 43 во општините Дебар и Центар Жупа 2539
- Исправка на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 69 во општина Кисела Вода – дел 2539
- Исправка на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на Изборната единица број 70 во општина Кисела Вода – дел 2539

Акти на фондовите и заводите

13. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба (во ларниците) 2539
14. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба (во кланиците) 2540
15. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба (во хидроцентралите) 2540
16. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба (во „ЕМО“ – Кичево) 2541
17. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на стажот на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката состојба (во железничкиот сообраќај) 2541
18. Одлука за основицата на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за периодот јули – септември 1998 година. 2542
- Објава за плата по работник која претставува основица за пресметување на даноци и придонеси од плата за месец септември 1998 година 2558
- Објава за просечна месечна нето плата по работник во Републиката за месец септември 1998 година која се применува за акон- тативно пресметување на персоналниот данок од доход 2559